



# СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje

fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 7 октомври 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 53

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 39 динари. — Претплатата за 1983 година изнесува 1425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

622.

Брз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОБАНКА — ЗДРУЖЕНА БАНКА БЕЛГРАД, КАКО НА ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ШТО ГО ОДОБРИ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА III ФАЗА ОД ИЗГРАДБАТА НА 380 kV ПРЕНОСЕН СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се прогласува Законот за супергаранција за обврските на Југобанка — Здружена банка Белград, како на гарант по заемот што го одобри Европската инвестициона банка за делумно финансирање на III фаза од изградбата на 380 kV преносен систем на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1983 година.

П бр. 297  
30 септември 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Војо Срзентиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОБАНКА — ЗДРУЖЕНА БАНКА БЕЛГРАД, КАКО НА ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ШТО ГО ОДОБРИ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА III ФАЗА ОД ИЗГРАДБАТА НА 380 kV ПРЕНОСЕН СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

### Член 1

Федерацијата презема обврска, како супергарант за обврските на Југобанка — Здружена банка — Белград, како на гарант по заемот што го одобри Европската инвестициона банка за делумно финансирање на III фаза од изградбата на 380 kV преносен систем на Југославија до износ од 5.031.954.734 динари, зголемен за износот на договорената камата и на трошоците на заемот, што ќе го користат електростопанските организации, и тоа:

	Динари
Електропривреда Босне и Херцеговине, Сараево	905.751.852
Електропривреда Црне Горе, Никшиќ	440.296.039
Заједница електропривредних организација Хрватске, Загреб	792.532.871
Електростопанство на Македонија, Скопје	503.195.473
Електростопанство Словеније, Марибор	679.313.889
Здружена електропривреда, Белград	993.811.060
Електропривреда Косова, Приштина	358.275.177
Електропривреда Нови Сад	358.778.373

Износот од став 1 на овој член ќе се зголеми односно намали за износот на курсната разлика, ако се промени вредноста на пресметковната единица врз основа на која е утврдена височината на заемот.

### Член 2

Федерацијата ја презема обврската од член 1 на овој закон под услов основната, односно здружената банка на корисникот на заемот неотповикливо да ѝ гарантира на Југобанка — Здружена банка — Белград дека, ако корисникот на заемот не ја изврши својата обврска најдоцна пет дена пред рокот на втасување на обврската спрема Европската инвестициона банка, основната и здружената банка ќе ја извршат таа обврска.

### Член 3

Ако корисникот на заемот односно неговата основна односно здружена банка не ја извршат обврската од член 2 на овој закон, федерацијата преку Народната банка на Југославија ќе ѝ обезбеди средства на Југобанка — Здружена банка — Белград за извршување на договорните обврски по заемот за кој на Европската инвестициона банка ѝ дала гаранција.

Народната банка на Југославија, во случајот од став 1 на овој член, спрема основната односно здружената банка на корисникот на заемот ќе ги примени мерките предвидени во член 58 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

### Член 4

Ако федерацијата, како супергарант, ги обезбеди средствата од член 1 на овој закон, републиките односно автономните покраини се обврзуваат дека ќе ѝ го надоместат износот на тие средства, а тоа секоја од нив делот од износот што го користела електростопанската организација од нејзината територија.

Ако републиката односно автономната покраина во рок од 15 дена од денот кога ѝ е соопштено дека федерацијата ја извршила обврската од член 1 на овој закон, не ѝ пренесе соодветен износ на средства на федерацијата. Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе го пренесе во корист на федерацијата

соодветниот износ на средства од приходите на републиката односно на автономната покраина.

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

623.

Врз основа на расправата за спроведувањето на политиката на цените во 1983 година што е водена во Одборот на Соборот на републиките и покраините за пазар и цени и на седницата на Соборот на републиките и покраините врз основа на материјалот на Сојузната заедница за работи на цените и Оцените и ставовите на Сојузниот извршен совет за состојбата во областа на цените и за некои предлог — мерки што треба да се преземаат, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините на 30 септември 1983 година, донесе

### ЗАКЛУЧОЦИ

1. Разгледувајќи ги проблемите во врска со спроведувањето на политиката на цените во 1983 година, а имајќи го предвид фактот дека последниве месеци инфлацијата се забрзува и дека уште побргу растеа цените непосредно по престанувањето на важењето на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека тоа претставува најсложен проблем на остварувањето на економската политика во 1983 година и на Планот за остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација, како и дека сериозно го загрозува животниот стандард на поголем број работни луѓе и граѓани, со сите можни социјални и политички импликации.

2. Условите за спроведување на вкупната политика на цените до крајот на оваа година се мошне тешки бидејќи, од една страна, неопходните корекции на цените на некои производи со условени со депресијацијата на динарот, отстранувањето на забележаните диспаритети на цените (како што се енергетиката, црната и обоената металургија, базичната хемија, услугите на железничкиот сообраќај и др.); потоа, со потребата од утврдување на производителско-продажните цени на основните земјоделски производи, усогласување на домашните и светските цени, определени меѓународни обврски итн., а, од друга страна, мора да се спречи поголемата ескалација на цените по тој основ. Поради тоа е неопходно да се преземат сите расположливи економски мерки за да се забави уште повеќе растежот на цените, односно мерките содржани во Антиинфлационата програма, како што се: начинот на водење на политиката на реалниот курс на динарот, политиката за растоварување на стопанството од кредитниот однос, политиката на потрошувачката, селективното оживување на производство итн.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека заради порешително свртување во областа на цените и забавување на стапката на растежот на цените е неопходно, пред се, да се преземат мерки за оживување и зголемување на производството и преземање на решаваачки акции и поефикасни мерки за сведување на потрошувачката во реални рамки (на сите видови потрошувачка, а посебно на инвестиционата), како и преземање на други мерки за намалување на сите форми на побарувачка со цел да се намали потрошувачката, во согласност со основните определувања од Долгорочната програма за економска стабилизација.

4. Прифаќајќи ги во начело оцените и ставовите на Сојузниот извршен совет за спроведувањето на политиката на цените во 1983 година, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека во материјалот е дадена нецелосна критичка оценка на однесувањето на соодветните субјекти за односите во областа на цените и дека во него, исто така, нема критичка оценка во врска со ефектите и реалноста на мерките на економската политика што се преземени во текот на 1983 година, како и за нивната конзистентност.

5. Давајќи им во основа поддршка на мерките на Сојузниот извршен совет, предложени во оцените и ставовите во врска со спроведувањето на политиката на цените во 1983 година, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ предупредува дека тие не се сразмерни на тежината на ситуацијата на секторот на цените и дека само со предложените мерки нема да се достигнат позначајни резултати во оваа област. Заради потрајно и подолгорочно отстранување на проблемите на секторот на цените, укажано е на неопходноста од преземање на поефикасни и подолгорочни решенија, како што е реформа на цените, заради воспоставување на реални односи на цените помеѓу одделни гранки и групации и врз таа основа отворање на процес за пошироко дејствување на економските законитости; во согласност со тоа треба да се преиспита и поделбата на надлежноста во одлучувањето за цените и да се оцени степенот на одговорноста на одделни субјекти за спроведувањето на утврдената политика на цените. Исто така, Соборот смета дека во сегашниот момент, во нарушените материјални односи, мерките за општествена контрола на цените мораат да бидат во согласност со економските претпоставки за остварување на долгорочната политика на цените, на сите сектори каде што со други мерки тоа не може да се обезбеди.

6. Тргувајќи од предлогот на Сојузниот извршен совет за преземање на конкретни мерки за запирање на високиот растеж на цените и за отстранување на пројавените неповолни тенденции во нивното движење, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува и на потребата од нивна поконкретна разработка и дореална процена на материјалните можности за изнаоѓање средства за нивно остварување. Соборот нагласува дека наместо повторување на истите задачи, потребно е порешително да се пристапи кон нивната реализација, на сите нивоа. Во таа смисла, Соборот им дава поддршка на предложените мерки.

7. Покрај предложените и досега преземени мерки, како што се враќањето на ценовниците на преиспитување (на сите нивоа), преиспитувањето на корекциите на цените, строгата контрола на примената на критериумите во доставените ценовници, гонењето на прекршителите на прописите од областа на цените на сите нивоа на надлежност, до крајот на годината е неопходно:

— доследно да се реализира определувањето за запирање на тенденцијата на спаѓање на учеството на стопанството во распределбата на доходот;

— да се воздржи од какви и да е нови даночни отоварувања од доходот на организациите на здружен труд и личните доходи на вработените, и да се преиспитаат некои придонеси и стапки на даночите;

— итно да се разработат мерки за формирање на пазарни резерви на пченка под поповолни услови на кредитирање на откупот и да се создаваат услови за стабилизација на цените на добиточна храна;

— итно да се преземат соодветни мерки за отстранување на внатрешната неликвидност на стопанството;

— стриктно да се почитуваат условите во прописаните одлуки за заверување и евидентирање

на ценовниците, со тоа што е неопходно што побргу да се усогласат републичките и покраинските прописи со сојузните одлуки,

— да се обврзат организациите на здружен труд што поитно да ги преиспитаат сите зголемувања на цените што настанаа по престанувањето на важењето на Одлуката за определување на највисоко ниво на цените за сите производи и услуги, во согласност со условите предвидени со донесените одлуки за промена на режимот на цените и критериумите од Антиинфлационата програма

8 Покрај наведените мерки, итно треба да се изнаоѓаат решенија и тоа:

— што поитно да се изнајдат трајни и стабилни извори на средства за финансирање на стоконите резерви на сите нивоа;

— што поитно да се разработи системот на компензации, како и системот на регресирање на основните импути во земјоделството, и да се предложат извори на финансирање што мораат да бидат во функција на смирување на вкупната побарувачка. Со тоа, помеѓу другото, значително би се придонело во забавувањето на инфлацијата (со влијание врз забавувањето на растето на цените на основните земјоделско-прехранбени производи),

— да се оневозможи секој обид цените да се формираат на ниво на најнепродуктивните и најнерационалните производители,

— за некои производи на високиот стандард и за производите што не се значајни за животните потреби на населението да се овозможи слободно формирање на цените, кога за тоа ќе се создадат услови и да се примени соодветна даночна политика за да не се случи стопанските гранки да имаат различна положба во стекнувањето и распоредувањето на доходот

9 Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја истакнува потребата од што поитно преиспитување на положбата и функционирањето на инспекциските органи заради нивно оспособување за вршење на функциите што им се доверени, заради што поефикасно спречување и отстранување на неоправданите зголемувања на цените и отстранување на сите други неправилности на пазарот

10 Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Собрание на СФРЈ

Број 063-139/83/047  
30 септември 1983 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Војо Срзениќ, с р

Претседател  
на Соборот на републиките и  
покраините,  
Антун Бубиќ, с р.

624.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ во текот на 1983 година повеќепати ги разгледуваше прашањата во врска со снабденоста на единствениот југословенски пазар и донесе конкретни заклучоци (на седницата од 1 февруари 1983 година). По тој повод Соборот предложи преземање на дополнителни мерки и активности за поефикасно решавање на проблемите во снабдувањето, инсистирајќи на поголема одговорност на сите субјекти одговорни за снабдувањето на пазарот.

Во информациите на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија дадени се оценки за сегашната состојба во поглед на снабденоста на единствениот југословенски пазар со производи од посебно значење за населението и за снабденоста со сите видови енергија. Прифаќајќи ги констатациите и ставовите на Сојузниот извршен совет во врска со овие прашања, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1983 година, ги донесува следните

### ЗАКЛУЧОЦИ

1 Според оцената на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, донесените мерки и преземените активности од страна на поголем број организации на здружен труд и општествено-политички заедници доведоа до извесно подобрување во снабдувањето на населението со производи од приоритетно значење Делумно, тоа е резултат од зголемувањето на производството кај извесен број производи што се предмет на Општествениот договор за обезбедување на девизи за увоз на готови производи, односно за увоз на суровини за нивно производство како и од склучените самоуправни спогодби, врз основа на овој договор (масло за јадење, детергенти, лекови),

Меѓутоа, поради заострувањето на веќе подолго време присутните проблеми на единствениот југословенски пазар (нарушени ценовни односи, висока инфлација, постојана промена на курсот и др.), сè повеќе се пројавува тенденцијата да се проширува бројот на дефицитарните производи на пазарот (посебно на хигиенските производи). Стоковните текови и испораките на овие производи се истрекани и сè повеќе се изразени појавите на здружување на стоки од испорака во очекување на зголемување на цените, па испораките се недоволни, нередовни и регионално мошне неедначени.

2 Предупредувајќи на неопходноста од поефикасно решавање на заострените проблеми на пазарот, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја нагласува одговорноста на сите субјекти одговорни за редовно снабдување, во врска со мерките и активностите што се должни да ги преземаат заради обезбедување на рамномерно и континуирано снабдување на единствениот југословенски пазар. Тоа посебно се однесува на соодветните организации на здружен труд и на општествено-политичките заедници, во врска со реализацијата на преземените обврски од Општествениот договор и склучените самоуправни спогодби

3 Тргувајќи од фактот дека нарушувањата во снабдувањето на единствениот југословенски пазар, пред сè, се резултат од неусогласените односи помеѓу понудата и побарувачката на определени производи односно од недоволното домашно производство, посебно земјоделското, како и од ограничените можности за увоз (поради платнобилансните тешкотии), Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека проблемите во врска со снабдувањето на пазарот можат да се решаваат поуспешно, пред сè, со зголемување на домашното производство. Досегашните мерки не беа навремени, ниту доволно ефикасни за оживување на производството. Поради тоа е неопходно во наредниот период да се преземат дополнителни мерки за остварување на поголемо земјоделско производство, со што ќе се ослободиме од натамошниот увоз на некои основни земјоделско-прехранбени производи за кои објективно постојат услови не

само за поголемо производство заради снабдување на домашниот пазар туку и за извоз. Едновременно, со извозот на земјоделски производи би се разрешувале и проблемите во врска со неопходните девизни средства за увоз на сировини за потребите на земјоделското производство.

За таа цел, заради побрзо поттикнување на земјоделското производство, неопходно е со мерките на кредитно-монетарната политика да се обезбедат потребните динарски средства за откуп на пченка и на други земјоделски производи. Исто така е потребно да се преземаат неопходните мерки и активности за зголемување на сеидбените површини под шеќерна репа, сончоглед и соја.

Со оглед на материјалните биланси на производството на основните земјоделски производи, што се предмет на Договорот, и на фактот дека определени републики и автономни покраини се приморани да извезуваат некој од овие производи (поради девизните обврски спрема странство), би требало итно да се прецизира ставот во врска со прашањата за девизните компензации и да се обезбеди нивна примена во практиката.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ посебно истакнува дека е неопходно навремено да се преземаат соодветни мерки заради обезбедување продолжување на позитивните тенденции во снабдувањето со најосновните производи за животниот стандард на населението.

Со оглед на тоа дека Општествениот договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на увоз на определени производи, односно сировини за нивно производство во 1983 година даде определени позитивни резултати во зголемувањето на производството, што се одрази врз подобрувањето на снабдувањето на домашниот пазар, Соборот ја нагласува потребата од навремено донесување на општествен договор за 1984 година, пред истекот на оваа година. Во врска со тоа се укажува на потребата од поефикасно решавање на бројните проблеми појавени во реализацијата на наведениот договор, како што се ненавременото обезбедување и користење на девизни средства за намените предвидени со овој договор; бројните административни пречки во реализацијата на стоконите кредити, бавното притекнување на девизните средства, ненавременото насочување на девизните средства од остварениот извоз на земјоделски производи за намените според Општествениот договор (за набавка на добиточна храна на сировини за производство на вештачки гудрива, на сировини за производство на средства за заштита на растенијата и сл.)

Со одлуката за заедничката девизна политика за 1984 година, неопходно е да се обезбедат потребните девизни средства за плаќање на увозот на неопходните сировини и готови производи за снабдување на домашниот пазар со приоритетни производи.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека ситуацијата во поглед на снабдувањето со енергија е критична, односно дека се дефицитарни сите форми на енергија. Во врска со тоа е неопходно да се преземаат поефикасни мерки и поефикасно да се разрешуваат проблемите во врска со недостигот на девизни средства за набавка на нафта, деривати на нафта и јаглен за коксирање. Потребно е што покоро да се увезат дефицитарните количества на нафта, нафтени деривати и јаглен за коксирање (според Енергетскиот биланс за 1983 година), да се обезбедат средства и да се преземат дополнителни мерки за уште поголемо производство на јаглен и на други извори на енергија, како и да се преземат неопходни мерки за забрзување на изградбата на термоцентрали и што покоро да се обезбеди нивно вклучување во производството на електрична енергија, зашто другите термоцентрали не можат да го про-

изведат потребното количество на електрична енергија, што резултира со големи редуции во одделни подрачја на земјата, а што предизвикува сериозни политички и економски импликации.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ повторно укажува дека е неопходно што покоро да се донесе договор за обезбедување на трајни и стабилни извори на средства за финансирање на стоконите резерви на сите нивоа, за да се овозможи поуспешно интервенирање со резервите на пазарот, кога тоа е неопходно, посебно во врска со недостигот на одделни производи од витално значење за населението.

7. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја истакнува потребата од редовно следење на реализацијата на Договорот, спогодбите и на сите донесени прописи и мерки, заради поуредно и порамномерно снабдување на пазарот со најнеопходните производи за потребите на населението.

Соборот исто така укажува дека е неопходно надлежните органи на републиките, на автономните покраини и на општините, и на другите самоуправни организации и заедници, редовно да ја следат реализацијата на договорот, спогодбите, прописите и мерките и да преземаат потребни мерки за поефикасно разрешување на проблемите во врска со снабдувањето и функционирањето на единствениот југословенски пазар.

8. Овие заклучоци ќе бидат објавени во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Собрание на СФРЈ

Број 06 3-120/83-047  
30 септември 1983 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Војо Срзентиќ, с р

Претседател  
на Соборот на републиките и  
покраините,  
Ангун Бубиќ, с р

625.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 26 став 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и по прибавеното мислење на Сојузниот извршен совет и на извршните совети на Собранијата на републиките и на Собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на Републиките и покраините од 30 септември 1983 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1982 ГОДИНА**

Се потврдува Завршната сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1982 година, што ја донесе Со-

бранието на Фондот со својата одлука 03 бр 64/4-83 од 28 февруари 1983 година, и Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во 1982 година.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр 234  
30 септември 1983 година  
Белград

Претседател на  
Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с р.

Претседател на  
Соборот на  
републиките и  
покраините,

Антун Бубиќ, с р

626.

Врз основа на член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 124 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1983 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 36. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ, ШТО Е ОДРЖАНО 1981 ГОДИНА ВО НОВИ САД

1 Се прифаќа Општествениот договор за финансирање на 36 светско првенство во пинг-понг, што е одржано 1981 година во Нови Сад

2 Се овластува претседателот на Одборот на Соборот на републиките и покраините за финансии, од името на Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен договор

3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр 64  
30 септември 1983 година  
Белград

Претседател на  
Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с р.

Претседател на  
Соборот на  
републиките и  
покраините,

Антун Бубиќ, с р.

627.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог на Претседателството на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1983 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1983 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира Ратко Мочивник, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр 274  
30 септември 1983 година  
Белград

Претседател на  
Собранието на СФРЈ,  
Војо Срзентиќ, с р

Претседател на  
Соборот на  
републиките и  
покраините,

Антун Бубиќ, с р.

Претседател на  
Сојузниот собор,  
Аслан Фазлија, с р.

628.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 5 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог на Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1983 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1983 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИЈА-ПОРОТНИК НА СОЈУЗНИОТ СУД

I

Се разрешува од должноста судија-поротник на Сојузниот суд Витеслав Ваничек, по лично барање.

II

За судија-поротник на Сојузниот суд се избира д-р Емил Јурковиќ, судија на Врховниот суд на Хрватска во пензија

#### Собрание на СФРЈ

АС бр 275  
30 септември 1983 година  
Белград

Претседател на  
Собранието на СФРЈ,  
Војо Срзентиќ, с р

Претседател на  
Соборот на  
републиките и  
покраините,

Антун Бубиќ, с р.

Претседател на  
Сојузниот собор,  
Аслан Фазлија, с р.

629.

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЛИЦАТА ОД ЧЛЕН 79 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО

1. Деловните заедници, банкарските организации, задругите, коморите и други општи здруженија, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и други општествени организации и други општествени правни лица, можат остварените девизи да ги држат во странство врз основа на одобрение од народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банките областени за вршење на платниот промет и на кредитните односи со странство можат, без одобрение од народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, да држат девизи на сметките кај странски банки за вршење на работи од платниот промет со странство.

2. Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може на лицата од точка 1 став 1 на оваа одлука да им одобри остварените девизи да ги држат во странство, под услов да поднесат доказ дека според прописите на земјата во која се остварени тие девизи не е дозволен нивни трансфер. Доказ се поднесува во вид на заверен извод од прописот на таа земја, во оригинал и во превод.

Барањето за добивање одобрение се поднесува во рок од 90 дена од денот кога се остварени девизите

Кон барањето за издавање одобрение се поднесува и доказ за основот по кој се остварени девизите како и мислење на домашната овластена банка за бонитетот на странската банка

3. Одобрението за држење на девизи во странство народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина го дава на определено време, а најдолго за една година.

4. Лицата од точка 1 став 1 на оваа одлука што ќе добијат одобрение остварените девизи да ги држат во странство се должни до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, тримесечно, да доставуваат извештај за прометот и состојбата на девизната сметка во странство, и тоа до 15-ти во месецот за изминатото тримесечје.

Ео извештајот од став 1 на оваа точка се искажуваат девизите (конвертибилни, клириншки и локални) и динарите пресметани според курсот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, кој важи на денот на истекот на периодот за кој се поднесува извештај. Валутите што не можат да се трансформираат (локалните валути) се искажуваат во оригинална валута.

Лицата од точка 1 став 1 на оваа одлука што дел од остварените девизи, согласно со оваа одлука, држат во странство се должни определената документација за состојбата и прометот на така остварените девизи да ја држат во своето книговодство

5. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини доставуваат до Народната банка на Југославија збирен шестмесечен и годишен извештај за дадените одобренија и за прометот и состојбата на девизите што лицата од точка 1 став 1 на оваа одлука ги држат во странство во рок од 45 дена од денот на истекот на периодот за кој се поднесува извештајот.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои лицата од член 79 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство можат да држат девизи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/77 и 33/78).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр. 498/83

21 септември 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борисав Сребриќ, с.р.

630.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. Во Одлуката за производителската продажна цена на пченка од родот на 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/82) во точка 1 зборовите: „10,30 динари“ се заменуваат со зборовите: „13,50 динари“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр. 505

23 септември 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с.р.

631.

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ И ПЕКАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ТЕСТЕНИНИТЕ И БРЗО СМРЗНАТИТЕ ТЕСТА

##### I. ОПШТИ ОДЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните услови што во поглед на квалитетот мораат да ги ис-

полнуваат житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста (во понатамошниот текст производи), како и минималните услови за обезбедување и запазување на квалитетот на тие производи

Условите пропишани со овој правилник мораат да бидат исполнети во производството и прометот со производите

#### Член 2

За производите за кои со овој правилник не се пропишани условите за квалитет и условите за обезбедување и запазување на квалитетот, сообразно важат условите пропишани со овој правилник за групата сродни производи.

За производите од став 1 на овој член, како и за производите за кои тоа со овој правилник е изречно предвидено, производителот е должен да донесе производителска спецификација пред денот на почнувањето на производството

Производителската спецификација мора да содржи податоци од декларацијата предвидена во член 3 на овој правилник, како и:

- 1) краток опис на технолошката постапка;
- 2) органолептички својства на производот;
- 3) извештај за хемиското испитување на основните состојки (количина на водата, белтачините, минералните материји, мастите, јаглените хидрати) или на другите состојки што се карактеристични за производот

Во евиденцијата за донесените производителски спецификации производителот ги внесува следните податоци:

- 1) евиденцискиот број на спецификацијата;
- 2) називот на производот и неговото трговско име ако производот го има,
- 3) датумот на донесувањето на производителската спецификација,
- 4) датумот на извршеното испитување на составот на производот,
- 5) датумот на почнувањето на производството по предметната спецификација,
- 6) групата на која производот ѝ прапаѓа според одредбите на овој правилник.

#### Член 3

Производите што се пуштаат во промет во оригинално пакување, мораат на обвивката, на садот или на етикетата да имаат декларација

Производите што не се пуштаат во промет во оригинално пакување, мораат да имаат декларација само ако е тоа определено со овој правилник

Декларацијата од став 1 на овој член содржи:

- 1) назив на производот и неговото трговско име ако производот го има,
  - 2) фирма, односно назив и седиште на производителот;
  - 3) ознака на класата на квалитетот на производот ако е тоа определено со овој правилник,
  - 4) датум на производството односно пакувањето (ден месец и година) и рок на траењето или текстот „употребливо до“,
  - 5) нето-количина (масата, волуменот) на производот,
  - 6) податоци за групата употребени адитиви предвидени со овој правилник,
  - 7) податоци за основните суровини на производот по редоследот на процентуалната застапеност,
  - 8) други податоци од интерес за потрошувачите.
- Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и читлива.

Податоците за боењето, ароматизирањето и конзервирањето на производот мораат да бидат наведени во декларацијата непосредно под називот на производот.

Буквите со кои се отпечатени називот на производот и фирмата, односно називот на производителот мораат да бидат поголеми од буквите со кои се отпечатени другите податоци во текстот на декларацијата.

#### Член 4

Ако производите не ги пакува производителот, декларацијата мора да ги содржи сите податоци од член 3 став 3 на овој правилник освен податоците од точка 2 на истиот член, како и фирмата односно називот и седиштето на оној што го пакувал производот.

#### Член 5

Декларацијата на производи од увоз, покрај податоците од член 3 на овој правилник, мора да ја содржи и ознаката на земјата од која е увезен производот.

#### Член 6

Ако нето-количината на производот што се пушта во промет во оригинално пакување не изнесува повеќе од 200 g, декларацијата мора да го содржи само називот на производот, фирмата односно називот и седиштето на производителот односно организацијата на здружен труд што го пакувала производот, нето-количината на спакуваниот производ датумот на производството и рокот на траењето или текстот „употребливо до“, како и ознаките на квалитетот односно класата, ако е тоа со овој правилник определено

Декларацијата од став 1 на овој член мора да содржи и податоци за боењето, ароматизирањето и конзервирањето, ако производот е обоен, ароматизиран односно конзервиран.

#### Член 7

Забрането е боење, засладување и ароматизирање со вештачки средства и додавање на други хемиски средства, како и конзервирање со хемиски средства и зрачење со јонизирачки или ултравиолетови зраци, ако со овој правилник не е определено поинаку

#### Член 8

Ако со овој правилник не е определено поинаку, неговите одредби се применуваат на сите организации на здружен труд, на други правни лица и поединци што производите ги пуштаат во промет.

Под промет во смисла на став 1 од овој член, се подразбира и замена на жито за брашно и мелење за уем

## II. ЖИТА

#### Член 9

Жита за преработка во мелнички производи и за непосредна човечка потрошувачка во смисла на овој правилник се плодови на:

- 1) пченица (*Triticum vulgare* и *Triticum turgidum*) за непосредна човечка потрошувачка;
- 2) пченица за преработка според прописот за југословенскиот стандард — пченица како суровина за мелничка индустрија — JUS E B1 200;
- 3) њж (*Secale cereale*);
- 4) јачмен (*Hordeum vulgare*);
- 5) овес (*Avena sativa*);
- 6) пченка (*Zea mays everta* или *Zea mays microsperma*) за непосредна човечка потрошувачка;
- 7) пченка за преработка според прописот за југословенскиот стандард — пченка како суровина за индустриска преработка и добиточна храна — JUS E B3 516,

- 8) ориз (*Oryza sativa*);
- 9) просо (*Panicum miliaceum*);
- 10) хелда (*Fagopyrum vulgare*);
- 11) алвадиско просо (*Sorghum vulgare*);
- 12) хибриди на 'рж и пченица (*Triticale*).

#### Член 10

Квалитет на житото, во смисла на овој правилник е збир на својствата на житото од кои зависи нивната употребна вредност како суровина за преработка во мелнички производи за човечка исхрана и на житото за непосредна човечка потрошувачка, а се определени од:

- 1) ботаничката припадност,
- 2) органолептичките својства,
- 3) количината и видот на примесите;
- 4) количината на вода,
- 5) определените физички својства;
- 6) хектолитарската маса;
- 7) присутноста на штетници,
- 8) присутноста на микроорганизми и на нивните штетни метаболити;
- 9) присутноста на остатоци од пестициди и од други отровни материи

#### 1. Органолептички својства на житото

##### Член 11

Житата наменети за преработка во мелнички производи и житата за непосредна човечка потрошувачка мораат да бидат зрели и здрави. Изгледот, формата, бојата и сјајот, како и мирисот и вкусот на житата, мораат да бидат својствени на видот, сортата односно линијата.

Житата од став 1 на овој член не смеат да имаат никаков туѓ мирис и вкус, а особено не смеат да имаат.

- 1) мирис и вкус на семки од житни плевели (кокал),
- 2) мирис и вкус на мувла и гламна;
- 3) мирис на складишни штетници,
- 4) мирис и вкус на расипаност поради лошо складирање;
- 5) туѓ мирис апсорбиран во текот на превозот или складирањето

#### 2. Вид и количина на примесите во житото

##### Член 12

Под примеси во житото во смисла на овој правилник, се подразбираат сите туѓи материи што не претставуваат основно жито и оштетени зрна.

Примесите од став 1 на овој член се делат на три основни групи:

- 1) нечистотии од туѓо потекло,
- 2) зрна на други жита,
- 3) оштетени зрна

Нечистотиите од туѓо потекло кои можат да бидат во основната маса на житото се:

- 1) нечистотиите од растително потекло;
- 2) нечистотиите од животинско потекло;
- 3) нечистотиите од минерално потекло,
- 4) други нечистотии.

Нечистотии од растително потекло се остатоци на слама, плева, плевица, лушпи, делови од дрво, зрна, од плевел

Нечистотии од животинско потекло се инсекти, делови од инсекти, екскременти од глодачи, влакна од глодачи и сл.

Нечистотии од минерално потекло се метални делови, камчиња, песок, прав, земја.

Други нечистотии се: канап, хартија, конец и сл

Зрна од други жита се зрна што не припаѓаат кон основната маса на односниот вид жито.

Во оштетени зрна спаѓаат:

- 1) скршени зрна, односно зрна чии јадра се отворени поради механичко дејство или ситни делови на зрна и зрна со отстранети никулци,
- 2) штури зрна односно зрна кои поради лошите вегетациони услови заостанале во развојот,
- 3) ситни неразвиени зрна;
- 4) зрна со несоодветна боја: зелени, односно незрели зрна, зрна во кои почнал, но е прекинат процесот на расипување;

5) зрна оштетени со вештачко сушење: јадри зрна чија обвивка е со темно костенлива боја, а пресекоот на зрното има костенлива-несвојствена боја,

6) зрна заразени со гливички (*Claviceps purpurea*), гламничави зрна исполнети со спори на гламна (*Tilletia tritici*) и мувлосани зрна кај кои се гледа мувла со голо око по површината и внатрешноста на зрното (расипани зрна),

7) зрна што се оштетени од полска дрвеница (*Aelia acuminata*, *Eurigaster maura*),

8) изгризени зрна: зрна кои еднадвор или еднадворе ги начнале штетници било житни црви или други штетници (молци, глодачи и др),

9) изртени зрна: зрна чиј никулец е набабрен или збрчкан, како и зрна чии примарни коренчиња израснале, па се видливи или се веќе отстранети

#### 3. Количини на примеси во житото

##### Член 13

1) Количината на вкупните примеси во пченицата за непосредна човечка потрошувачка (пченица за варење), во оригинално пакување не може да биде поголема од 1%, од што

— зрна на други жита најмногу 0,2%;

— скршени зрна најмногу 0,2%;

— зрна оштетени со сушење, издупчени и изгризени зрна најмногу 0,5%.

2) Количината на вкупните примеси во основната маса на 'рж не може да биде поголема од 5%, од што:

— нечистотии од туѓо потекло најмногу 0,5%;

— зрна оштетени со сушење најмногу 0,1%;

— изртени зрна најмногу 2%;

— други оштетени зрна најмногу 2%.

Зрна на пченица во основната маса на 'рж во количина до 2% не се сметаат примеса.

3) Количината на вкупните примеси во основната маса на јачмен не може да биде поголема од 5%, од што:

— нечистотии од туѓо потекло и зрна на други жита најмногу 1%;

— зрна оштетени со сушење најмногу 0,2%;



— изгртени зрна и зрна со изменета боја што се нападнати од гливички (расипани), изгризени најмногу 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

4) Количината на вкупните примеси во основната маса на овес не може да биде поголема од 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, од што:

— нечистотии од туѓо потекло и зрна од други жита најмногу 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>,

— зрна оштетени со сушење најмногу 0,1%,

— зрна на див овес најмногу 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

5) Количината на вкупните примеси во пченката за непосредна човечка потрошувачка (пченка за пукање), во оригинално пакување не може да биде поголема од 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, од што:

— зрна на други жита најмногу 0,2%;

— скршени зрна најмногу 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>,

— зрна оштетени со сушење, издупчени, изгризени најмногу 0,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

6) Количината на вкупните примеси во основната маса на хелда не може да биде поголема од 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, од што:

— нечистотии од туѓо потекло и зрна на други жита најмногу 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, од што нечистотии од минерално потекло најмногу 0,2%,

— оштетени зрна најмногу 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

#### 4. Количина на вода во житото

##### Член 14

Количината на вода во житото што се пушта во промет не може да биде поголема од 14<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Содржина на вода во пченицата за варење во оригинално пакување не може да биде поголема од 13<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Количината на вода во зрно на пченка за пукање може да биде до 14<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

#### 5. Определени физички својства

##### Член 15

Пченицата за варење што се пушта во промет во оригинално пакување мора, покрај условите од член 11 на овој правилник, да ги исполнува и следните услови зрната мораат да бидат од иста сорта, уедначени по формата и големината така што преминот преку ситото чии отвори се 2,8 mm да биде најмалку 85% и брашнеста структура на ендоспермата

#### 6. Хектолитарска маса

##### Член 16

Под хектолитарска маса на житото се подразбира масата на хектолитар жито изразено во 1 kg и изнесува најмалку.

за пченицата за варење	76
за јачменот	65
за овесот	50
за ржта	72
за хелдат.	55

#### 7. Присутност на штетници

##### Член 17

Жито што се пушта во промет не смее да содржи живи складишни штетници или други инсекти во која и да е развојна форма

Жито во склад може да содржи до четири мртви инсекта или нивни делови на 1 kg маса или три екскременти или влакна на глодачи на 1 kg маса

Житото за непосредна човечка потрошувачка, во оригинално пакување не смее да содржи ни живи ни мртви инсекти или нивни делови, како ни екскременти ни влакна на глодачи.

##### Член 18

Производителот што го пушта житото во промет е должен да го снабди производот со извештај за утврдениот квалитет на житото

Извештајот од став 1 на овој член мора да содржи

- 1) ознака (број) на наодот;
- 2) податок за видот на житото;
- 3) податок за количината на водата;
- 4) податок за хектолитарската маса,
- 5) податок за поединечната и вкупната количина на примесите.

### III. ИЗЛУПЕНО ЖИТО

##### Член 19.

Излупено жито, во смисла на овој правилник, е жито добиено со лупење или со друга соодветна обработка на здрави и добро исчистени зрна на јачмен, овес, ориз, пченица, просо и хелда

##### Член 20

Излупеното жито што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови.

1) да има боја, мирис и вкус својствени за односниот вид жито,

2) да не содржи неизлупени зрна и делови на лупши, со тоа што оризот може да содржи неизлупени зрна ако е од I или II класа,

3) да не содржи примеси од туѓо потекло, зрна на други жита и оштетени зрна, освен ако со овој правилник не е пропишано поинаку;

4) во складот, пред пакувањето, да не смее да содржи живи складишни штетници и инсекти во која и да е развојна форма, а се дозволува да содржи до четири мртви инсекта или делови на 1 kg маса

Излупеното жито во оригинално пакување за непосредна човечка потрошувачка не смее да содржи ни живи ни мртви инсекти или нивни делови,

5) во складот, пред пакувањето, да може да содржи три екскременти или влакна на глодачи на 1 kg маса

Излупеното жито за непосредна човечка потрошувачка не смее во оригинално пакување да содржи екскременти или влакна на глодачи;

6) излупениот јачмен, односно излупената пченица да не содржи повеќе од 5% искршени зрна;

7) излупениот овес, излупеното просо, односно излупената хелда да не содржат повеќе од 10% искршени зрна,

8) количината на водата во излупеното жито да не изнесува повеќе од 14<sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Под крш, кај излупеното жито, во смисла на овој правилник, се подразбираат искршени зрна што се помали од 2/3 на целото излупено зрно

##### Член 21

При вообичаената обработка на излупено жито, што се врши заради разубавување на изгледот, мо-

жат да се употребуваат само наполно безопасни средства (прехранбен талк, глукозен сируп и др), и тоа во количини што ги бара технолошката постапка

Видот и количината на средствата од став 1 на овој член, мораат да бидат означени во производителската спецификација.

Со обработката од став 1 на овој член масата на излупеното жито може да се зголеми до 1%

#### Член 22

Оризот се пушта во промет, зависно од начинот на доработката, како излупен ориз (полиран или глазиран ориз) и како излупен ориз претходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled)

Полираниот или глазираниот ориз се пушта во промет во три класи, и тоа екстра, I и II класа

Оризот претходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) се пушта во промет во две класи, и тоа: екстра класа и I класа

Излупениот ориз што се пушта во промет, покрај условите од чл 19 до 21 на овој правилник, мора да исполнува и определени услови во поглед на квалитетот, и тоа:

1) формата и крупноста на зрното на оризот, мораат да бидат својствени на декларираната сорта,

2) во оризот од декларираната сорта и класа, не смее да има повеќе од 1% други сорти ориз од ист квалитет за екстра класа ниту повеќе од 2% други сорти ориз од ист квалитет за I класа, не повеќе од 5% други сорти ориз од ист квалитет за II класа,

3) со варење 20 до 30 минути зрната на оризот мораат рамномерно да набабрат и да ја задржат својата форма и не смеат да се залепуваат или да се распаѓаат,

4) мирисот и вкусот на варениот ориз мораат да бидат својствени на сорта на зрел и здрав ориз

Оризот од екстра класа мора да ги исполнува следните услови:

1) да има изразито бела до жолтеникавобела боја а глазираниот ориз — и сјајна глазура, а оризот претходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) — жолта до килибар жолта боја;

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од туѓо потекло, односно зрна од други жита,

3) да не содржи повеќе од 0,5% пожелтени зрна Во оризот кој претходно е обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) содржината на темножолтите зрна не може да изнесува повеќе од 0,5%,

4) да не содржи повеќе од 1% кредести зрна;

5) да не содржи неизлупени зрна или делови на лушпи од ориз,

6) да не содржи повеќе од 0,5% зрна со црвена пруга Во оризот што претходно е обработен во зовриена вода или пареа (parboiled), содржината на зрната со црвена пруга може да изнесува најмногу 3%;

7) да не содржи повеќе од 4% скршени зрна, со тоа што содржината на скршените зрна помали од 1/3 од големината на зрното, да не биде поголема од 1%

8) да не содржи зрна што се нападнати или оштетени од инсекти, изгризени и расипани зрна,

9) да не содржи повеќе од 14% вода, а оризот што е претходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) — не повеќе од 13% вода

Оризот од I класа мора да ги исполнува следните услови:

1) да има изразито бела до жолтеникавобела боја, а глазираниот ориз — и сјајна глазура, а оризот што е претходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) — жолта до килибар жолта боја,

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од туѓо потекло и зрна од други жита, од што не повеќе од 0,05% плева, плевница, лушпи и не повеќе од 0,05% зрна од други жита;

3) да не содржи повеќе од 1% пожелтени зрна, а оризот претходно обработен во зовриена вода или пареа, (parboiled) — не повеќе од 1% темножолти зрна,

4) да не содржи повеќе од 2% кредести зрна;

5) да не содржи повеќе од 0,1% нелупени зрна;

6) да не содржи повеќе од 1% зрна со црвена пруга, а оризот претходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) — не повеќе од 3% зрна со црвена пруга,

7) да не содржи повеќе од 7% скршени зрна, со тоа што содржината на скршените зрна помали од 1/3 од големината на зрното, да не биде поголема од 2%;

8) да не содржи зрна што се нападнати или оштетени од инсекти, изгризени и расипани зрна,

9) да не содржи повеќе од 14% вода, а оризот претходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) — не повеќе од 13% вода

Оризот од II класа мора да ги исполнува следните услови.

1) да има изразито бела или жолтеникавобела боја, а глазираниот ориз — и сјајна глазура,

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од туѓо потекло и зрна од други жита, од што не повеќе од 0,05% плева, плевница, лушпи и не повеќе од 0,05% зрна од други жита,

3) да не содржи повеќе од 2% пожелтени зрна;

4) да не содржи повеќе од 3% кредести зрна;

5) да не содржи повеќе од 0,25% неизлупени зрна на ориз;

6) да не содржи повеќе од 1,5% зрна со црвена пруга;

7) да не содржи повеќе од 15% скршени зрна, со тоа што содржината на скршените зрна помали од 1/3 од големината на зрното, да не биде поголема од 3%;

8) да не содржи зрна што се нападнати или оштетени од инсекти изгризени и расипани зрна,

9) да не содржи повеќе од 14% вода

Оризот што не ги исполнува условите од овој член, може да се пушти во промет под називот „низок квалитет“, но со точно декларирани елементи.

#### Член 23

Од излупениот овес со посебна технолошка постапка се произведуваат овесни снегулки и инстант-овесни снегулки

#### Член 24

Излупеното жито што се пушта во промет во оригинално пакување, може да биде во амбалажа од јута сисал-влакно, картон, хартија, платно, пластична маса и од друг соодветен материјал.

#### Член 25

Амбалажата во која се пакува излупеното жито се затвора на еден од следните начини:

1) , ' - 30 -  
— , , - - "

— , , - 31 :  
— , , - 1)  
— ! , , - 2)  
— ), ( - 3) 0,1% 0,05% ; ,

2) ; - 32 , ,  
1 - ,  
( ) f -

26 - 1000.  
33 - 15%.

1) '( ) ;  
2) , - 34  
2) , ( ), ,  
4) , ,

27 -  
3 3 , 4 35  
, , -

, 3 3 - 1) , ,  
4 , - 2) ,

IV - ;  
23 - 3)  
( ) , - 4) ( -  
( ) , ( -  
)

1) 1 " -  
2) 0,5% -  
, ( , , 0,15% ), , -  
3) , -

29 - 36 -  
, - , -  
:

- 1) ознаката (бројот) на лабораторискиот наод,
- 2) датумот на производството;
- 3) количината на вода;
- 4) количината на пепел;
- 5) степенот на киселоста;
- 6) типот на брашното;

7) показателите на квалитетот според фаринографот за пченични брашна.

За наменските брашна и за наменскиот гриз, лабораторискиот наод мора да ги содржи сите податоци од став 1 на овој член и најмалку два квалитативни показатела што ја определуваат намената на брашното односно гризот.

#### Член 37

Декларацијата за мелнички производи мора да ги содржи сите податоци од член 3 став 3 на овој правилник, освен податокот за рокот на траењето од точка 4 на тој став.

#### Член 38

Декларацијата за готва смеса мора да ги содржи сите податоци од член 3 на овој правилник, како и податоците за кој вид производи е намената и упатство за начинот на подготвување

#### Член 39

Житата и мелничките производи се чуваат во чисти простории кои можат да се проветруваат или во специјални силоси за жито и брашно.

Во просториите во кои се чуваат житата и мелничките производи не смеат да се чуваат стоки кои би можеле штетно да влијаат врз квалитетот или хигиенската исправност на тие производи.

Вреките со мелнички производи се редат накрст, во редови, и тоа во зима до 16 вреки а во лето до 10 вреки во височина, така што да има место за складивно манипулирање и вентилација.

Вреките со мелничките производи не смеат да се ставаат непосредно на под и до сидови.

За времето за кое житата и мелничките производи се складирали, мора да се врши

1) постојана контрола на влагата и температурата на тие производи, на влагата и температурата на воздухот во складот, на влагата и температурата на надворешниот воздух и на појава на мувлоса-ност и штетници;

2) потребно складивно манипулирање (префрлување, проветрување, сушење и др).

### 1 Мелнички производи од пченица

#### Член 40

Мелнички производи од пченица, во смисла на овој правилник се: брашно, прекрупа, гриз, никулци за човечка исхрана, трици за човечка исхрана стерилизирано брашно стерилизиран гриз, како и брашно и гриз за брзо подготвување на јадења („инстант-производи“) и наменско брашно и наменски гриз

#### Член 41

Пченично брашно е производ добиен со мелење на исчистена и подготвена пченица.

#### Член 42

Пченична прекрупа е производ добиен со прекрупување на исчистена и подготвена пченица без просевање, а се пушта во промет под називот „пченична прекрупа“.

#### Член 43

Пченичен гриз е производ добиен со мелење на исчистена и подготвена пченица која содржи повеќе од 80% честички над 250 микрони.

#### Член 44

Пченични никулци за човечка исхрана се производ добиен со одделување на никулците од исчистената и подготвена пченица.

#### Член 45

Пченични трици за човечка исхрана се производи добиени со просевање на меѓупроизводите при мелењето или лупењето на исчистената и подготвена пченица.

Во трици не можат да се додаваат сомлени отпадоци настанати при чистење на пченицата во лупилка и четкалка.

#### Член 46

Стерилизирано пченично брашно и стерилизиран пченичен гриз се производи добиени од пченично брашно, односно пченичен гриз, за кои е спроведена постапката за стерилизација.

#### Член 47

Пченично брашно и пченичен гриз за брзо подготвување на јадења („инстант-производ“) се производи добиени со посебна постапка од пченично брашно односно, пченичен гриз.

#### Член 48

Стерилизираното пченично брашно и стерилизиран пченичен гриз, како и пченичното брашно и пченичниот гриз за брзо подготвување на јадења („инстант-производи“), мораат да се произведуваат од суровини што во целост ги исполнуваат условите од чл 41, 43, 50 и 51 на овој правилник.

#### Член 49

Наменско брашно и наменски гриз се мелнички производи со посебни карактеристики, кои според квалитетот се приспособени кон специфичните барања за определени видови финални производи

#### Член 50

Типови на гриз и брашно од пченица, во смисла на овој правилник, се:

- 1) гриз од типот „400“;
- 2) брашно од типот „500“, од типот „800“ и од типот „1100“;
- 3) наменско брашно;
- 4) наменски гриз;

За наменско брашно и наменски гриз производителот е должен да донесе производителска спецификација која, покрај податоците од член 2 на овој правилник, содржи и најмалку два показатела со кои поблиску се определува намената на брашното.

Типови на гриз и брашно од пченица и други мелнички производи од пченица можат да содржат пепел, сметано на сува материја, и тоа:

- 1) гриз од типот „400“ — до 0,45%;
- 2) брашно од типот „500“ — од 0,46% до 0,55%;
- 3) брашно од типот „800“ — од 0,75% до 0,85%;
- 4) брашно од типот „1100“ — од 1,05% до 1,15%;
- 5) наменско брашно — од 0,46% до 1,15%, во зависност од типот на брашното;

- 6) наменски гриз — до 0,45‰;
- 7) пченични нукулци до 5‰;
- 8) пченични трици — до 7‰;
- 9) пченична прекрупа — до 2‰.

## Член 51

Степенот на киселоста на мелничките производи од пченица мора да биде:

- 1) на гриз од типот „400“ — до 2,5;
- 2) на брашно од типот „500“ — до 3‰;
- 3) на брашно од типот „800“ — до 3,2‰;
- 4) на брашно од типот „1100“ — до 3,5;
- 5) на наменско брашно — од 3 до 3,5, зависно од типот на брашното;
- 6) на наменски гриз — до 2,5;
- 7) на пченични нукулци — до 40 во 100 г маст;
- 8) на пченични трици — до 8,0;
- 9) на пченична прекрупа — до 5,0.

## Член 52

Пченичните нукулци, покрај условите од чл. 50 и 51 на овој правилник, мораат да ги исполнуваат следните услови: да содржат најмалку 19‰ белтачини ( $N \times 6,25$ ) и најмалку 8‰ масти, изразено на сува материја.

## Член 53

Рокот на задолжителното одлежување на пченичното брашно пред денот на пуштањето во промет мора да изнесува најмалку 8 дена од денот на производството.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на пченично брашно наменето за производство на тестенини.

## 2. Мелнички производи од 'рж и од хибриди на 'рж и пченица

## Член 54

Мелнички производи од 'рж и од хибриди на 'рж и пченица (Triticale), во смисла на овој правилник, се 'ржена прекрупа, 'ржено брашно и трици, како и брашно и прекрупа од хибриди на 'рж и пченица (Triticale).

## Член 55

Типови на прекрупа и брашно од 'рж се: брашно од типот „750“, брашно од типот „950“ и брашно од типот „1250“.

Прекрупата и брашното од 'рж, зависно од типот, ги содржат следните количини пепел, сметано на сува материја, и тоа

- 1) прекрупа — од 1,31‰ до 1,90‰;
- 2) брашно од типот „750“ — од 0,70 до 0,80‰;
- 3) брашно од типот „950“ — од 0,90‰ до 1,00‰;
- 4) брашно од типот „1250“ — од 1,20 до 1,30‰

## Член 56

Степенот на киселоста на прекрупата и брашното од 'рж што се пуштаат во промет мора да биде:

- 1) на прекрупата — до 5,0;
- 2) на брашното од типот „750“ — 3;
- 3) на брашното од типот „950“ — до 3,5;
- 4) на брашното од типот „1250“ — до 4,0,

## Член 57

Мелничките производи од хибриди на 'рж и пченица (Triticale) мораат да ги исполнуваат одредбите на чл. 55 и 56 од овој правилник.

## 3. Мелнички производи од пченка

## Член 58

Мелнички производи од пченка се: прекрупа, гриз, брашно, трици и нукулци, како и прекрупа, гриз и брашно за брзо подготвување на јадења („инстант-производи“).

## Член 59

Во процесот на мелењето на мелничките производи од пченка мораат да се отстранат нукулците.

## Член 60

Степенот на киселоста на мелничките производи од пченка што се пуштаат во промет мора да биде:

- 1) на прекрупата и гризот — до 3,
- 2) на брашното — до 4.

## Член 61

Количината на масти во мелничките производи од пченка што се пуштаат во промет изнесува за прекрупа и гриз до 2‰.

## Член 62

Од пченкарна прекрупа и гриз, со посебна постапка, можат да се произведуваат пченкарни снегулки и слични производи.

Од пченкарен гриз и пченкарно брашно, со посебна постапка, можат да се произведуваат пченкарен гриз и пченкарно брашно за брзо подготвување на јадења („инстант-производи“).

## Член 63

Пченкарните снегулки и слични производи, пченкарниот гриз и пченкарното брашно за брзо подготвување на јадења („инстант-производи“) мораат да се произведуваат од суровини што во целост ги исполнуваат условите предвидени во чл. 59 до 61 на овој правилник, а пченкарниот гриз и пченкарното брашно за брзо подготвување на јадења („инстант-производи“) како готови производи мораат да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 60 и 61 на овој правилник

## Член 64

Приврските што се ставаат на вреките во кои се пакуваат мелнички производи од пченка мораат да бидат изработени од соодветен и доволно цврст материјал (тврд картон, фолија, каширана фолија од пластична маса и др)

Формата и бојата на приврската, како и бојата со која е отпечатен текстот на декларацијата на неа односно амбалажата во која се пакуваат производите од став 1 на овој член, мораат да бидат, и тоа:

- 1) приврска со елипсеста форма со жолтопортокалова боја, а текстот на декларацијата со темнозелена боја — за пченкарен гриз;
- 2) приврска во форма на правоаголник со жолтопортокалова боја, а текстот на декларацијата со темнозелена боја — за пченкарно брашно.

**4. Мелнички производи од хелда****Член 65**

Мелнички производ од хелда, во смисла на овој правилник, е хелдино брашно добиено со мелење на здраво и чисто зрно од хелда.

**Член 66**

Во брашно од хелда кое се пушта во промет, количината на пепелот изнесува до 2,5%, а степенот на киселоста до 4.

**5. Мелнички производи од јачмен и овес****Член 67**

Мелнички производи од јачмен се брашно и снегулки добиени со преработка на здраво и чисто зрно од јачмен.

Мелнички производи од овес се брашно и снегулки добиени со преработка на здраво и чисто зрно од овес

**Член 68**

Количината на пепелот во брашно од јачмен и во брашно од овес што се пуштаат во промет мора да изнесува, и тоа:

- 1) во брашно од јачмен — до 2,5%,
- 2) во брашно од овес — до 3,5%

**Член 69**

Степенот на киселоста на брашното од јачмен и брашното од овес што се пуштаат во промет може да биде до 4,5

**Член 70**

Јачменовите и овесните снегулки за брзо подготвување на јадња („инстант-производи“) мораат да се произведуваат од сировини што во целост ги исполнуваат условите предвидени во чл 68 и 69 на овој правилник

**6. Готови смеси****Член 71**

Готови смеси се мешаници изработени врз база на мелнички производи од жито, што се наменети за производство на определени готови производи, а содржат долатни сировини и адитиви предвидени со овој правилник

Составот на готовата смеша мора да одговара на декларираниот вид готов производ за кој ќе се користи односно да ја содржи најмалата пропишана количина на додатните сировини определена со овој правилник

Производителот е должен за производите од став 1 на овој член да донесе производителска спецификација

**V ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ****Член 72**

Пекарски производи во смисла на овој правилник се леб, печиво и други видови пекарски производи

**Член 73**

Леб во смисла на овој правилник, е производ добиен со мелење ферментацијата обликување и печење на тесто замесено од основните сировини и тоа брашно од жито прекрупа вода или други дозволени течности пекарски квасец или други средства за ферментација и кујнска сол.

Во производството на леб можат да се употребуваат додатните сировини предвидени со овој правилник.

Заради подобрување на физичките и сензорните особини на лебот и трајноста на лебот се дозволува употреба на адитивите предвидени во член 78 на овој правилник.

**Член 74**

Печиво, во смисла на овој правилник, е производ добиен според постапката од член 73 на овој правилник чија маса по парче не преминува 250 g.

**Член 75**

Други видови пекарски производи, во смисла на овој правилник, се производи добиени од основните и додатните сировини, како и од адитивите предвидени во член 78 на овој правилник, кои според карактеристичната форма или начинот на изработка се разликуваат од лебот и печивото.

**Член 76**

За производство на пекарски производи, како основни сировини не можат да се употребуваат: пченично, ржено, пченкарно, јачмено, овесно и хелдино брашно, прекрупа од жито, вода или друга дозволена течност, пекарски квасец или други дозволени средства за ферментација и кујнска сол.

Брашното и прекрупата од жито мораат да ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник.

**Член 77**

Како додатни сировини за производство на пекарски производи можат да се употребуваат: овесно брашно, соино брашно и други производи од соја, пченкарно брашно и пченкарен гриз, ржено брашно, хелдино брашно, брашно и производи од сончоглед, прекрупа од жито, ленено семе, просо, пченични трици, овесни снегулки, снегулки од други жита, брашно од компир, исчистен компир, каша од компир, компир-снегулки, скроб, глутенско брашно, суров глутен, никулци од жита и производи изработени од никулци, клајстеризиран скроб и клајстеризирано брашно, млеко, обрано млеко, млеко во прав, сурутка, сурутка во прав, згуснато млеко, други производи од млеко, свежи јајца, јајца во прав, меланж од јајца, сахароза, млечен шеќер, глюкоза, фруктоза, мед, какао — производи, скроб, сладно екстракт, сладно брашно, ензимски активно соино брашно, автолизат од квасец, исушено ферментирано тесто, овошје и производи од овошје, сусам масло за јадење, масти од растително и животинско потекло, прехранбен инактивиран квасец, зачини и други сировини предвидени со овој правилник.

Синтетичките средства за засладување можат да се употребуваат само за производство на пекарски производи наменети за диетална исхрана.

За производство на пекарски производи не смеат да се употребуваат минерални масла и други производи кои не се сметаат како масла за јадење.

**Член 78**

При производство на пекарски производи и готови смеси можат да се употребуваат адитиви.

Како адитиви, во смисла на овој правилник, се сметаат производите наменети за подобрување на физичките и органолептичките својства и трајноста за полесна технолошка постапка при производството на пекарски производи

Како адитиви во смисла на овој правилник, можат да се употребуваат.

1) средства за емулгирање: лецитин, моно и диглицериди врз база на масла за јадење и масти од растително и животинско потекло, естери моно и диглицериди на оцетна, млечна, лимонска и винска киселина и диацетил на винска киселина, што се користат за емулгирање на мешани масла и масти од растително и животинско потекло чиј пероксиден број не преминува 8;

2) средства за врзување и згуснување: алгинска киселина и нејзините соли, (Na, K, Ca) карагенан, пектин-неамидиран, карбоксиметил-целулоза, гуар брашно, агар-агар и каруба-гума (брашно од семки на рогушки);

3) ензимски средства: житни амилази, издвоени од габички (*Asp niger var*) или бактеријални амилази издвоени од *Baillus subtilis*, мешаница на карбохидрази и протеази издвоени од *Bacillus subtilis*, *dihstaza*,

4) оксидоредукциони средства: аскорбинска киселина;

5) органски киселини за јадење: оцетна, винска, лимонска и млечна киселина;

6) средства за конзервирање: оцетна, пропионска и сорбинска киселина и натриумови, калиумови и калциумови соли на тие киселини;

7) средства за нараснување на тесто: натриумбикарбонат, калциумкарбонат, примарен кисел калциумортофосфат, амониумкарбонат и кисел калиум-тартарат;

8) природни мириси и природни бои;

9) синтетски мириси: ванилин и етилванилин.

#### Член 79

Адитивите од член 78 на овој правилник можат да се употребуваат поединечно, меѓусебно помешани или како препарати во мешаница со основните и додатните суровини што се предвидени во чл. 76 и 77 на овој правилник.

#### Член 80

Како суровини за збогатување на пекарските производи можат да се употребуваат: сурутка, млеко во прав и други производи од млеко, пченични никулци, глутенско брашно, обезмастено сончогледово брашно, соини брашна, соин концентрат, соин изолат, инактивиран пекарски и пивски квасец, автолизат на квасец, јајца во прав и др.

Во комбинација со суровините од став 1 на овој член можат да се употребуваат и заштитни материи, како што се витамини и минерални материи.

#### Член 81

Суровините што се употребуваат за производство на пекарски производи не смеат да содржат примеси:

1) што на кој и да е начин би можеле штетно да влијаат врз човечкото здравје;

2) што би можеле лошо да влијаат врз изгледот, мирисот и врз вкусот и другите својства на пекарските производи, како и врз нивното чување,

3) што на пекарските производи би им дале привидни својства во поглед на квалитетот, така што би можеле потрошувачот да го доведат во заблуда.

#### Член 82

Според видот на употребените суровини, пекарските производи можат да се пуштаат во промет како:

- 1) основни видови леб и печиво;
- 2) специјални видови леб и печиво,
- 3) други видови пекарски производи.

## 1. Основни видови леб и печиво

### Член 83

Под називот „основни видови леб и печиво“ можат да се пуштаат во промет леб и печиво што се изготвени од основните суровини предвидени во член 76 на овој правилник.

Според видот на употребените основни суровини, основните видови леб и печиво се пуштаат во промет како:

- 1) пченичен леб и пченично печиво;
- 2) 'ржен леб и 'ржено печиво;
- 3) леб и печиво од брашно на хибридниот од 'рж и пченица;
- 4) пченкарен леб;
- 5) хелдин леб;
- 6) мешан леб и мешано печиво.

### Член 84

Според типот на употребеното пченично брашно, пченичниот леб и пченичното печиво можат да се произведуваат и пуштаат во промет како:

- 1) бел леб и бело печиво, — замесени од брашно од типот „500“;
- 2) полубел леб и полубело печиво — замесени од брашно од типот „800“;
- 3) црн леб и црно печиво — замесени од брашно од типот „1100“;
- 4) грахам-леб и грахам-печиво — замесени од шпекрупа

При производството на пченичен леб, во декларацијата не е задолжително внесување на податоци за количината и видот на следните додатни суровини: до 3% брашно од компир, или до 10% варен исчистен компир или каша од компир, до 5% 'ржено брашно, до 2% скроб или до 5% пченкарно брашно или пченкарен грис.

### Член 85

'Ржен леб и 'ржено печиво можат да се произведуваат и пуштаат во промет замесени од 'ржено брашно на типот „750“, од типот „950“ или од типот „1250“.

При производството на 'ржен леб и 'ржено печиво, во декларацијата не е задолжително внесување на податоци за количината и видот на следните додатни суровини до 20% пченично брашно и до 3% брашно од компир или до 10% варен исчистен компир, односно каша од компир.

### Член 86

Леб и печиво од брашно на хибридниот од 'рж и пченица можат да се произведуваат и пуштаат во промет замесени од брашно на хибридниот од 'рж и пченица од типот „750“, од типот „950“ или од типот „1250“.

При производството на леб и печиво од брашно на хибридниот од 'рж и пченица, во декларацијата не е задолжително внесување на податоци за количината и видот на следните додатни суровини до 20% пченично брашно или до 3% брашно од компир или до 10% варен исчистен компир, односно каша од компир.

### Член 87

Пченкарниот леб може да се произведува и да се пушта во промет замесен од пченкарно брашно.

При производството на пченкарен леб, во декларацијата не е задолжително внесување на податоци за количината и видот на следните додатни суровини до 20% пченично брашно или до 20% 'ржено брашно, или до 3% брашно од компир или до 10% варен исчистен компир, односно каша од компир.

## Член 88

Хелдин леб може да се произведува и да се пушта во промет замесен од најмалку 50% хелдино брашно

## Член 89

Мешан леб и мешано печиво може да се произведуваат и да се пуштаат во промет како леб и печиво замесени од мешаница на пченично, ржено, јачмено, овесно, хелдино, соино и пченкарно брашно или брашно од просо.

Мешан леб може да се пушта во промет под називите: „ржен мешан леб“, „хелдин мешан леб“ односно „пченкарен мешан леб“ — ако за производството на таков леб е употребено најмалку 30% од односниот вид брашно, јачменов мешан леб“ и „овесен мешан леб“ — ако за производство на таков леб е употребено најмалку 20% од односниот вид брашно, „соин мешан леб“ — ако за производство на таков леб е употребено најмалку 10% соино брашно, и „мешан леб со просо“ — ако за производство на таков леб е употребено најмалку 20% брашно од просо

Одредбите на став 2 од овој член се однесуваат и на мешаното печиво

## Член 90

Основните видови пченичен леб што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови

1) добро да се нараснати и волуменот на лебот зависно од масата и видот да ги има најмалку следните вредности:

— црн леб, маса 2 kg	— — — — —	3951
— полубел леб, маса 2 kg	— — — — —	4251
— бел леб, маса 2 kg	— — — — —	4401
— црн леб, маса 1 kg	— — — — —	2601
— полубел леб, маса 1 kg	— — — — —	2801
— бел леб, маса 1 kg	— — — — —	2901
— црн леб, маса 0,8 kg	— — — — —	2051
— полубел леб, маса 0,8 kg	— — — — —	2201
— бел леб, маса 0,8 kg	— — — — —	2301
— црн леб, маса 0,750 kg	— — — — —	1091
— полубел леб, маса 0,750 kg	— — — — —	2051
— бел леб, маса 0,750 kg	— — — — —	2151
— црн леб, маса 0,5 kg	— — — — —	1701
— полубел леб, маса 0,5 kg	— — — — —	1851
— бел леб, маса 0,5 kg	— — — — —	1911

За леб чија маса се разликува од наведените вредности се зема онаа вредност што ја има поблиската маса односно, ако масата е на средината на наведените вредности, се зема средната вредност на наведените маси

Волуменот на лебот се утврдува со мерење на обемот по должина и широчина на производот.

2) формата на лебот да е правилна односно својствена на дадениот вид леб, бојата и сјајот да се својствени на типот на лебот односно печивото, да е рамномерно и доволно печен, со посветла и потемно румена до темна боја, зависно од типот на брашното и од употребените додатни суровини и адитиви, кората постепено да преминува во средина; кората да не е загорена, јагленисана, нечиста, оштетена или излупена, со неизедначена боја; кората да не е со пукнатини или со изразита појава на меури,

3) бојата на средината на лебот да е изедначена, својствена на видот на лебот, средината да е поврзана со кората, без воденести и сланинести слоеви, без

грутчича од брашно и сол, доволно еластична, добро испечена, развиена и порозна со соодветни шуплини, да нема одвоена кора од средината на должина поголема од 30 mm;

4) мирисот на кората и средината на лебот да е пријатен, својствен за употребениот тип брашно, односно леб и да нема туѓ мирис;

5) вкусот да е пријатен, својствен за употребениот тип брашно, односно леб, и да нема туѓ вкус;

6) да не содржат какви да било туѓи тела;

7) да не се замесени со маја од жмель;

8) степенот на киселоста на пченичниот леб и печиво од брашно од типот „500“ — до 3,3 на пченичниот леб и печиво од брашно од типот „800“ — до 3,8, на пченичниот леб од брашно од типот „1100“ и на пченичниот леб од прекрупа — до 5,3, а на ржениот и мешаниот леб — до 6;

9) во средината да не содржат: пченичниот леб од типот „500“ и типот „800“ — повеќе од 46% вода; пченичниот леб од типот „1100“ и леб од прекрупа — повеќе од 47% вода, мешаните видови леб што во својот состав имаат: ржено, пченкарно, соино, хелдино брашно и брашно од просо — повеќе од 50% вода

10) содржината на водата во печивото со маса помала од 50 g мора да изнесува — до 40%, со маса од 50 до 150 g — до 43%, а со маса од 50 до 250 g — до 45%, освен за производите што се произведени според производителската спецификација.

## Член 91

Квалитетот на пченичниот леб и пченичното печиво се оценува според системот на пондерирани бодови. За секое својство на квалитетот се дава поединечна оценка во пет градации — од 1 до 5. Со множење на поединечната оценка со коефициентот на важноста за секое својство на квалитетот се добива збирна оценка за квалитетот на производот.

Својства на квалитетот на лебот и печивото се: волумен — коефициент на важноста 4, надворешен изглед — коефициент на важноста 3, изглед на средината — коефициент на важноста 5, мирис на кората и средината — коефициент на важноста 3, вкус на кората и средината — коефициент на важноста 5.

Збирот на коефициентите на важноста изнесува 20.

Основните видови пченичен леб можат да се пуштаат во промет ако нивниот квалитет, со оглед на својствата наведени во член 90 на овој правилник, е оценет со најмала средна оценка 40 пондерирани бодови.

Специјалните видови леб и печиво можат да се пуштаат во промет ако ги исполнуваат условите од член 90 на овој правилник, освен условите од точка 1 на тој член.

## 2. Специјални видови леб и печиво

## Член 92

Специјалниот леб и специјалното печиво можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет како леб и печиво за кои, покрај основните суровини, се употребуваат и додатните суровини пропишани во член 77 на овој правилник. Со употреба на определените количини додатни суровини или со примена на посебна технолошка постапка што се разликува од технологијата на основните видови леб и печиво се добиваат карактеристичните органолептички својства за односните видови специјален леб и специјално печиво.



Производите од став 1 на овој член мораат да содржат најмала пропишана количина на додатни суровини определени со овој правилник или за нивно производство да се применува посебен начин на изработка што му дава карактеристични својства на определен вид леб и печиво.

За специјалните видови леб и печиво производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Сите видови специјален леб и специјално печиво се пуштаат во промет под соодветни посебни називи, и тоа:

- 1) леб со овесни снегулки;
- 2) млечен леб и млечно печиво;
- 3) леб со маснотии и печиво со маснотии;
- 4) леб со јајца и печиво со јајца;
- 5) леб со зачини, леб со суво грозје, леб со овошје или со производи од овошје и печиво со зачини, печиво со суво грозје, печиво со овошје или со производи од овошје;
- 6) леб со продолжена свежина;
- 7) леб за диетална исхрана и печиво за диетална исхрана;
- 8) збогатен леб и збогатено печиво;
- 9) леб со пченични никулци и печиво со пченични никулци;
- 10) леб со пченични трици и печиво со пченични трици;
- 11) дводек, млечен дводек и чаен дводек;
- 12) други видови специјален леб и печиво.

#### Член 93

Под називот „леб со овесни снегулки“ може да се пушта во промет леб кој содржи најмалку 15% овесни снегулки во однос на количината на употребеното брашно, сметано врз база на 14% вода во брашното.

#### Член 94

Под називите „млечен леб“ и „млечно печиво“ може да се пуштаат во промет леб односно печиво за чие месеење најмалку 50% од потребната количина вода е заменета со млеко или со соодветна количина млеко во прав. Наместо млеко може да се употребува обрано млеко или обрано млеко во прав, со тоа што тоа млеко, со додавање на соодветна количина на путер или павлака да содржи 3,2% маст.

Готовите производи од став 1 на овој член мораат да содржат најмалку 0,7% млечна маст.

Под називите „леб со обрано млеко“ и „печиво со обрано млеко“ можат да се пуштаат во промет производи за чие месеење наместо вода е употребено само обрано млеко или соодветна количина обрано млеко во прав, со тоа што обраното млеко да содржи 8,5% сува материја.

За производството на леб и млечно печиво забрането е наместо млечна маст да се употребува маргарин или друг вид маст или масло.

#### Член 95

Под називите „леб со маснотии“ („мрсен леб“) и „печиво со маснотии“ („мрсно печиво“) можат да се пуштаат во промет пекарски производи кои содржат најмалку 5% маст во однос на количината на употребеното брашно, пресметано врз база на 14% вода во брашното односно врз база на 4% маст во готовиот производ.

#### Член 96

Под називите „леб со јајца“ и „печиво со јајца“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи со кои на еден килограм брашно му се додадени 124 g меланж од јајца со 75% вода или 31 g сува материја од јајца во прав, пресметано врз база на 14% вода во брашното.

#### Член 97

Под називите „леб и печиво со зачини“, „леб и печиво со суво грозје“, „леб и печиво со овошје и производи од овошје“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи кои содржат најмалку 30% суво грозје, овошје или производи од овошје, сметано на готов производ со 35% вода, освен за лебот и печивото со зачини.

#### Член 98

Под називот „леб со продолжена свежина“ може да се пушта во промет пекарски производ кој ја задржува свежината и кој е погоден за човека исхрана најмалку пет дена.

#### Член 99

Под називите „збогатен леб“ и „збогатено печиво“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи збогатени со белтачини од животинско или растително потекло како самостојни компоненти или во комбинација со витамини или минерални материји, заради зголемување на нивната хранлива и биолошка вредност.

Во групата на производи „збогатен леб“ и „збогатено печиво“ се распоредуваат следните видови: „леб со зголемена биолошка вредност“ и „печиво со зголемена биолошка вредност“, „леб збогатен со протеини“ и „печиво збогатено со протеини“, како и „високопротеински леб“ и „високопротеинско печиво“.

#### Член 100

Под називите „леб со зголемена биолошка вредност“ и „печиво со зголемена биолошка вредност“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи во кои е зголемена содржината на биолошки активните материји. Производите од овој член мораат да содржат најмалку 10% протеин, најмалку 0,5 mg тиамин, најмалку 0,2 mg рибофлавин, најмалку 2 mg ниацин и најмалку 6 mg железо, сметано на 100 g готов производ.

#### Член 101

Под називите „леб збогатен со протеини“ и „печиво збогатено со протеини“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи кои содржат најмалку 11% протеин во однос на сувата материја.

#### Член 102

Под називите „високопротеински леб“ и „високопротеинско печиво“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи кои содржат најмалку 22% протеин во однос на сувата материја.

#### Член 103

Под називите „леб со пченични никулци“ и „печиво со пченични никулци“ можат да се пуштаат во промет леб и печиво кои содржат најмалку 10% пченични никулци во однос на количината на употребеното брашно врз база на 14% вода во брашното.

#### Член 104

Под називите „леб со пченични трици“ и „печиво со пченични трици“ можат да се пуштаат во промет

леб и печиво кои содржат најмалку 7% пченични трици во однос на количината на употребеното брашно врз база на 14% вода во брашното.

#### Член 105

Под називот „двопек“ може да се пушта во промет пекарски производ добиен од тесто замесено од брашно, маст, квасец и вода

За производството на двопек можат да се употребат и шеќер, јајца, млеко, маснотија, сладен екстракт, сол, суво овошје, пченичен глутен и други состојки предвидени со овој правилник

Двопекот мора да содржи најмалку 3,5% маснотии во однос на готовиот производ со 7% вода.

#### Член 106

Под називот „млечен двопек“ може да се пушта во промет пекарски производ за чие мешање најмалку 50% од потребната количина вода е заменето со млеко или со соодветна количина млеко во прат. Наместо млеко може да се употреби обрано млеко или обрано млеко во прав, со тоа што тоа млеко со додаток на соодветна количина путер или павлака да содржи 3,2% маст

#### Член 107

Под називот „чаен двопек“ може да се пушта во промет пекарски производ изработен од меко тесто кое содржи брашно, маснотии, шеќер, суво овошје и други состојки предвидени со овој правилник.

#### Член 108

Лебот и печивото во продажба на мало мораат да се завиткуваат.

Како материјал за завиткување на леб и печиво можат да се употребуваат хартија и други видови обвивен материјал.

Транспорот на лебот и печивото, како и нивното складирање, мора да се вршат така што во целост да се обезбедат условите за зачувување на нивниот квалитет.

#### Член 109

Лебот и печивото во оригинално пакување мораат да ги исполнуваат условите од член 3 на овој правилник

Ако лебот и печивото не се продаваат во оригинално пакување, на продажните полици мораат да бидат означени односниот вид леб или печиво, нето-масата на сдделни парчиња, како и фирмата, односно називот на производителот.

Во поглед на нето-масата е дозволено отстапување на одделни парчиња на лебот и печивото до 5%, со тоа што просечната маса на 10 леба или 50 парчиња печиво не смее да биде помала од декларираната маса.

Намалувањето на нето-масата на лебот и печивото по 10 часови не смее да биде поголемо од процентуалното намалување на изгубената влага

Сместувањето и чувањето на лебот во складови и продавници мора да се врши на начинот со кој се обезбедува лебот и печивото да не се деформираат, како и правилно да се проветруваат и ладат.

### 3. Други видови пекарски производи

#### Член 110

Според видот на употребените суровини, како и според начинот на изработката, други видови на пекарски производи се

- 1) полнето печиво,
- 2) бурека-пита;
- 3) симид,

- 4) погачици;
- 5) крофни и слични производи;
- 6) мекици и слични производи,
- 7) переци и гевреци;
- 8) грисини;
- 9) пенерлии;
- 10) лебни трошки;
- 11) смеса за облагање;
- 12) други пекарски производи.

Пекарските производи од став 1 на овој член се произведуваат според производителска спецификација.

#### Член 111

Под називот „полнето печиво“ може да се пушта во промет пекарски производ кој е полнет со солена или слатка маса за полнење.

Полнетото печиво мора да содржи најмалку 15% маса за полнење, пресметано на готов производ со 35% вода.

#### Член 112

Под називот „бурек-пита“ може да се пушта во промет пекарски производ добиен од пченично брашно од типот „500“, маснотија и вода, со додаток на мелено месо, сирење, овошје или зеленчук

Бурек-пита мора да содржи најмалку 15% маснотија, сметано на готов производ со 45% вода.

Бурек-пита со месо, мора да содржи најмалку 20% мелено месо, бурек-пита со сирење — најмалку 20% сирење, а бурек-пита со овошје или зеленчук — најмалку 10% овошје или зеленчук во однос на количината на употребеното брашно, пресметано врз база на 14% вода во брашното.

#### Член 113

Под називот „симид“ може да се пушта во промет пекарски производ добиен од пченично брашно од типот „500“, вода и кујнска сол и други дозволени додатни суровини, замесени со маја од зрна на слануток.

За производство на маја од слануток може да се употребува само здраво зрно од слануток и вода за пиење.

#### Член 114

Под називот „погачици“ може да се пуштаат во промет пекарски производи изработени од листено тесто добиено од пченично брашно од типот „500“, со додаток на растителна или свињска маст, маргарин, димирички или сирење.

Погачиците мораат да содржат најмалку 30% маст, сметано на употребената количина брашно, пресметано врз база на 14% вода во брашното.

#### Член 115

Под називот „крофни и слични производи“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи изработени од ферментирано тесто добиено со мешање на пченично брашно од типот „500“, млеко, јајца, маснотија, шеќер и други додатни суровини предвидени со овој правилник, пржени на масло за јадење, свињска или растителна маст.

Крофните и слични производи можат да бидат полнети со мармалад, пекмез или со други соодветни производи.

#### Член 116

Под називот „мекици и слични производи“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи изработени од ферментирано тесто добиено со мешање на пченично брашно од типот „500“, вода и сол.

При производството на производите од став 1 на овој член можат да се користат и другите додатни сировини предвидени во член 77 на овој правилник и адитивите предвидени во член 78 на овој правилник.

#### Член 117

Под називите „переци“ и „ѓевреци“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи изработени од ферментирано тесто, кои пред печењето можат да се ставаат во алкален раствор.

Производите од став 1 на овој член не смеат да содржат повеќе од 0,5% натриумхидроксид (NaOH) во однос на готовиот производ со 15% вода.

#### Член 118

Под називот „грисини“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи добиени од пченично брашно од типот „500“ и од типот „800“, вода, со додаток или без додаток на квасец, сол, шеќер и други состојки предвидени со овој правилник. Грисините можат да се произведуваат во форма на стапчиња, переци, венчиња и во други форми. Тие производи можат да се украсуваат со крупна сол, ким, кристал-шеќер или со други додатни сировини предвидени во член 77 на овој правилник.

#### Член 119

Под називот „пенерлии“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи изработени од ферментирано тесто добиено со мешање на пченично брашно од типот „500“ вода, сол, јајца, а пржени на масло за јадење, свињска или растителна маст.

Количината на филот (како полнило) за производите од став 1 на овој член, мора да изнесува најмалку 5% сирење во однос на количината на употребеното брашно, пресметано врз база на 14% вода во брашното.

#### Член 120

Под називот „лебни трошки“ можат да се пуштаат во промет пекарски производи добиени со мелење на исушен пченичен леб или печиво, кои се хигиенски исправни и не содржат честички на загорен леб.

Степенот на киселоста на лебните трошки може да биде:

- 1) за трошки произведени од леб и печиво од типот „500“ — до 3;
- 2) за трошки произведени од леб и печиво од типот „800“ — до 3,5;
- 3) за трошки произведени од леб и печиво од типот „1100“ — до 5,5.

#### Член 121

Лебните трошки се пуштаат во промет само во оригинално пакување, а декларацијата мора да ги содржи податоците од член 3 на овој правилник

#### Член 122

Под називот „смеса за облагање“ (панирање) може да се пушта во промет пекарски производ добиен со посебна поставка од мелнички или пекарски производи, кујнска сол и средства за стабилизирање предвидени со овој правилник

Смесата за облагање мора да биде оригинално запакувана

Декларацијата за производот од став 1 на овој член мора да ги содржи сите податоци од член 3 на овој правилник.

#### Член 123

Пекарските производи, заради постигање на подобар изглед, можат површински да се обработат пред или по печењето со нештетни и, во производството на тие производи, дозволени средства.

### VI. ТЕСТЕНИНИ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

#### Член 124

Тестенини, во смисла на овој правилник, се производи добиени со месеење и обликување на пченичен гриз или наменско брашно со вода (обична тестенина) или со месеење и обликување на основните сировини со користење на додатни сировини (тестенини со додатоци и сродни производи).

#### Член 125

За производство на тестенини, како основна сировина, може да се употребува пченичен гриз или пченично наменско брашно

Брашното и гризот од став 1 на овој член мораат да бидат просеани, а во поглед на квалитетот и хигиенската исправност мораат да ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник

Водата што се употребува во производството на тестенини мора, во поглед на квалитетот, да ги исполнува условите пропишани за водата за пиење.

Како додатни сировини во производството на тестенини можат да се употребуваат свежи јајца или јајца во прав, меланж од јајца, смрзнати јајца, млеко или обрано млеко, млеко во прав или обрано млеко во прав, згуснато млеко, други производи од млеко, инактивиран квасец, производи од овошје и зеленчук, месо или производи од месо, брашно од легуминози, соин изолат, соин концентрат, глутенско брашно, суров глутен, пченични никулци и производи врз база на тие никулци, брашно и гриз од други жита.

При производството на тестенини може да се додава тестенина искршена во технолошката поставка, која во хигиенски поглед е исправна а во количини кои не влијаат врз вложување на квалитетот на производите, под услов пред употребата да се испита хигиенската исправност на употребената количина искршена тестенина

#### Член 126

Тестенини и сродни производи можат да се пуштаат во промет во свежа, полусушена, исушена и печена состојба.

#### Член 127

Тестенини и сродни производи во смисла на овој правилник се

- 1) обична тестенина (тестенина без додатоци),
- 2) тестенина со додатоци, и тоа:
  - тестенина со јајца,
  - тестенина со соино брашно,
  - тестенина со пченкарно брашно,
  - тестенина со млеко,
  - тестенина со обрано млеко,
  - тестенина со производи од млеко,
  - тестенина со производи од зеленчук и овошје;
  - тестенина со месен екстракт.
  - полнета тестенина,
  - тестенина со смеса од белтачини,
  - тестенина со други додатоци предвидени со овој правилник;
  - 3) сродни производи, и тоа:
    - листови за питу и виткалници,
    - кори (млинци) без јајца
    - кори (млинци) со јајца,

## Член 128

Под називот „тестенина со јајца“ може да се пушта во промет производ во кој на еден килограм брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, се додадени најмалку 124 g меланж од јајца, сметано со 75% вода, или најмалку 31 g сува материја на јајца во прав.

## Член 129

Под називот „тестенина со соино брашно“ може да се пушта во промет производ во кој на еден килограм брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, е додадено најмалку 10% соино брашно.

## Член 130

Под називот „тестенина со пченкарно брашно“ може да се пушта во промет производ во кој на еден килограм брашно или гриз, сметано на 14% вода, е додадено најмалку 10% пченкарно брашно.

## Член 131

Под називот „тестенина со млеко“ може да се пушта во промет производ во кој на еден килограм брашно или гриз, пресметано врз база на 14% вода, се додадени најмалку 25 g сува материја на млеко.

## Член 132

Под називот „тестенина со обрано млеко“ може да се пушта во промет производ во кој на еден килограм брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, се додадени најмалку 25 g безмасна сува материја на млеко.

## Член 133

Под називот „тестенина со млечни производи“ може да се пушта во промет производ во кој на 1 kg брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, се додадени најмалку 25 g сува материја на производот од млеко, со ознака на видот на додадената суровина.

## Член 134

Под називот „тестенина со производи од зеленчук и овошје“ може да се пушта во промет производ во кој на 1 kg брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, се додадени најмалку 25 g сува материја од зеленчук или овошје, со ознака на видот на додадената суровина.

## Член 135

Под називот „тестенина со месен екстракт“ може да се пушта во промет производ во кој на 1 kg брашно или гриз, сметано врз база на 14% вода, се додадени најмалку 25 g сува материја на месен екстракт.

## Член 136

Под називот „полнета тестенина“ може да се пушта во промет производ со додаток на производ од млеко, месо, зеленчук, овошја или од други суровини.

Полнета тестенина може да се произведува и да се пушта во промет само според производителска спецификација.

## Член 137

Под називот „тестенина со смеса од белтачини“ може да се пушта во промет производ со додаток на смеса од белтачини, јајца, млеко, инактивиран красец и други белтачини предвидени со овој правилник.

Производите од став 1 на овој член мораат да содржат најмалку 31 g сува материја на белтачини на 1 kg брашно или гриз, пресметано врз база на 14% вода.

## Член 138

Под називот „листови за питу и виткалници“ можат да се пуштаат во промет производи добиени според посебна постапка од пченично брашно од типот „500“, вода, кујнска сол и други додатоци на суровини предвидени со овој правилник.

## Член 139

Под називот „кори без јајца“ можат да се пуштат во промет производи добиени со посебна технолошка постапка од пченично брашно од типот „500“, вода и кујнска сол.

## Член 140

Под називот „кори со јајца“ можат да се пуштаат во промет производи добиени со посебна постапка од пченично брашно од типот „500“, вода и кујнска сол, со додаток на 20 g сува материја од јајца во прав на 1 kg брашно, сметано на 14% вода, или до 80 g меланж од јајца сметано на 75% вода.

## Член 141

Тестенини и сродни производи што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да имаат изедначена боја својствена на видот на тие производи;
- 2) тестенината да не е обоена со вештачка боја;
- 3) да имаат мирис и вкус својствени на видот на тие производи;
- 4) сувата тестенина да не содржи повеќе од 13,5% вода, свежата тестенина — најмногу 28%, а листовите за питу и виткалници — не повеќе од 25% вода;
- 5) да не содржат повеќе од 1% кујнска сол, освен ако е во прашање полнета тестенина;
- 6) степенот на киселоста на тестенините и на сродните производи произведени без додатоци на производи од овошје и зеленчук и од глутени брашна да не е поголем од 3,5;
- 7) тестенините и сродни производи да не се толку искршени така што тоа да влијае врз естетскиот изглед;
- 8) да не содржат инсекти во која и да е развојна форма, како и нивни делови, а ни екскременти и влакна од глодачи и други нечистотии од туѓо потекло;
- 9) при варење на тестенините, до исчезнување на фариносниот слој, количината што преминува во талог да не е поголема од 12% сметајќи на сува материја на тестенините.

## Член 142

Тестенините и сродни производи, освен листови за питу и виткалници, се пуштаат во промет само во оригинално пакување.

## Член 143

Декларацијата за тестенините и сродни производи, мора да ги содржи сите податоци од член 3 на овој правилник.

## Член 144

Листовите за пити и виткалници, под називот „кори за пити“ или „кори за гибаници“, кои не се во оригинално пакување, мораат да бидат декларирани тако што називот на производот и називот на производителот мораат да бидат видно истакнати на местото на кое се продаваат производите.

## Член 145

Во поглед на нето-масата е дозволено отстапување на одделни оригинални пакувања на тестенините од 1 kg — до 2%, на пакувања од 0,5 kg — до 3%, а под 0,5 kg — до 4%

## VII БРЗО СМРЗНАТИ ТЕСТА

## Член 146

Брзо смрзнати теста се производи добиени со мешање и обликување на пченично брашно, наменско пченично брашно, пченичен гриз или наменски пченичен гриз со вода, при користење на додатни суровини и на одделни адитиви

Производите од став 1 на овој член се брзо смрзнати со примена на ниски температури (под  $-35^{\circ}\text{C}$ ) и чувани во услови на ниски температури — под  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## Член 147

За производство на брзо смрзнати теста како основна суровина може да се употребува пченичен гриз или пченично брашно од типот „500“ Брашното и гризот мораат да бидат просеани, а во поглед на квалитетот и хигиенската исправност мораат да ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник

## Член 148

За производство на брзо смрзнати теста како додатни суровини можат да се користат: брашно од компир, исчистен компир, каша од компир, компир — снегулки, скроб и скробни деривати, брашно од леуминоза, глутенско брашно, пченични нукулци и производи врз база на тие нукулци, гриз и брашно од други жита, лебни трошки, свежи јајца, јајца во прав, меланж од јајца или смрзнати јајца, млеко и производи од млеко, овошје и производи од овошје, зеленчук и производи од зеленчук, месо и производи од месо, засладувачки средства (сахароза, глюкозо-фруктозен сируп), какао-производи, масло за јадење, масти од растително и животинско потекло, брашно или гриз од соја и други производи од соја, кујнска сол, пекарски квасец (свеж или сув) и зачини

## Член 149

При производството на смрзнати теста можат да се употребуваат следните адитиви:

1) средства за врзување и згуснување: пектин, агар-агар, алгинска киселина и нејзините соли (Na, K, Ca), каруба-гума (брашно од рогач), карагенан, гуар-брашно и карбоксиметил-целулоза,

2) органски киселини за јадење: оцетна, винска и лимонска киселина,

3) средства за растење на тесто: натриумбикарбонат примарен кисел калциумортофосфат, амониумкарбонат и кисел калиумтартарат,

4) средства за емулгирање: лецитин;

5) природни ароми и природни бои,

6) синтетски ароми: ванилин и етилванилин.

## Член 150

Адитивите од член 149 на овој правилник можат да се употребуваат поединечно, меѓусебно помешани или како препарати во мешаница со основните и со додатните суровини што се предвидени со овој правилник.

## Член 151

Брзо смрзнати теста можат да се пуштаат во промет само во оригинално пакување.

Амбалажата во која се пакуваат брзо смрзнатите теста мора да одговара на технолошките барања за брзо смрзнати прехранбени производи.

## Член 152

Од декларираните нето-количини производи дозволено е отстапување за поединечни оригинални пакувања до 5%, со тоа што просечната маса на 20 пакувања не смее да биде помала од декларираната маса

## Член 153

За брзо смрзнати теста производителот е должен да донесе производителска спецификација

## Член 154

Брзо смрзнати теста, според составот и технологијата на изработката, можат да се пуштаат во промет како теста со фил или теста без фил.

## Член 155

Брзо смрзнати теста се:

- 1) листено тесто;
- 2) тесто за виткалници;
- 3) тесто со квасец,
- 4) сипкаво (трошно) тесто;
- 5) квасно листено тесто,
- 6) тесто од компир,
- 7) тесто за леб и печиво;
- 8) други теста

Производите од брзо смрзнато тесто можат да бидат:

1) врз база на листено тесто со фил од месо, сирење, овошје, производи од овошје или со друг фил;

2) врз база на тесто за виткалници со фил од овошје, производи од овошје, месо, сирење или со друг фил,

3) врз база на тесто со квасец со фил од овошје, производи од овошје, месо, сирење или со друг фил;

4) врз база на сипкаво тесто со фил од овошје, производи од овошје, месо, сирење или со друг фил;

5) врз база на квасно листено тесто со фил од овошје, производи од овошје, месо, сирење или со друг фил.

6) врз база на тесто од компир со фил од овошје, производи од овошје или со друг фил;

7) врз база на други теста

Производите од став 2 на овој член можат да бидат и без фил

## Член 156

Под називот „брзо смрзнато листено тесто“ се подразбира производ добиен со посебна технолошка постапка од пченично брашно од типот „500“, со додаток на маснотии (од растително или животинско потекло), сол, вода и други додатни суровини и адитиви предвидени со овој правилник

Производот од став 1 на овој член мора да се одликува со листена структура и да содржи најмалку 30% маснотии, пресметано врз база на 15% вода во брашното.

## Член 157

Под називот „брзо смрзнато тесто за виткалници“ се подразбира производ добиен со посебна технолошка обработка од намеско пченично брашно, со додаток на вода и на други додатни суровини и адитиви предвидени со овој правилник

Производите од став 1 на овој член можат да содржат најмногу 25% вода.

## Член 158

Под називот „брзо смрзнато тесто со квасец“ се подразбира производ добиен со посебна технолошка постапка од пченично брашно од типот „500“, квасец, јајца, маснотии и шеќер, како и од други додатни суровини и адитиви предвидени со овој правилник.

## Член 159

Под називот „брзо смрзнато сипкаво (трошно) тесто“ се подразбира производ добиен со посебна технолошка постапка од пченично брашно од типот „500“, шеќер, јајца и маснотии, зачини и од други додатни суровини и адитиви предвидени со овој правилник.

Производот од став 1 на овој член мора да се одликува со трошна — сипкава структура и да содржи најмалку 40% маснотии, пресметано врз база на 15% вода во брашното

## Член 160

Под називот „брзо смрзнато квасно листено тесто“ се подразбира производ добиен со технолошка постапка од пченично брашно, шеќер, маснотии и квасец, како и од други додатни суровини и адитиви предвидени со овој правилник

Производот од став 1 на овој член се одликува со листена структура карактеристична за листено тесто со квасец.

## Член 161

По називот „брзо смрзнато тесто од компир“ се подразбира производ добиен со посебна технолошка постапка од пченично брашно, компир или производи од компир, јајца, маснотии вода и од други додатни суровини и адитиви предвидени со овој правилник.

Тестото од компир мора во готовиот производ да содржи најмалку 40% свеж компир или соодветен процент на производи од компир

## Член 162

Под називот „брзо смрзнато тесто за леб и печиво“ се подразбира производ добиен со технолошка постапка од пченично брашно од типот „500“, квасец и сол

## Член 163

Под називот „производи од брзо смрзнати теста со фил“ можат да се пуштаат во промет производи добиени со технолошка обработка која му дава карактеристична форма на производот, со фил од суровините предвидени со овој правилник.

## Член 164

Под називот „производи од брзо смрзнато тесто без фил“ можат да се пуштаат во промет производи добиени со технолошка обработка која му дава карактеристична форма на производ.

Производите од став 1 на овој член по составот мораат да одговарат на односниот вид тесто од кое се добиени

## Член 165

Количината на филот (како полнило) за производите врз база на листено тесто, на тесто за виткалници, на тесто со квасец, на квасно листено тесто и на тесто од компир зависно од видот, мора да изнесува, и тоа

1) за производите со фил од месо — најмалку 20% месо или на производот од месо во однос на количината на брашното со 15% вода,

2) за производите со фил од сирење — најмалку 20% сирење во однос на количината на брашното со 15% вода,

3) за производите од фил од овошје или за производите од овошје — најмалку 10% овошје или на производи од овошје во однос на количината на брашното со 15% вода.

## Член 166

Количината на фил (како полнило) од овошје за производите врз база на сипкаво слатко тесто мора да изнесува најмалку 40% во однос на брашното со 15% вода

## Член 167

Декларацијата за брзо смрзнати теста и за производите од брзо смрзнати теста мора да ги содржи податоците од член 3 на овој правилник, како и упатство за начинот на користење и за начинот на чување на тие производи

## VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 168

Одредбата на член 50 став 1 точка 2 и став 3 точ 3 и 4 и одредбата на член 51 точ 3 и 4 од овој правилник кои се однесуваат на брашното од типот „800“ и од типот „1100“ нема да се применуваат во текот на важењето на Наредбата за начинот на изменување на печницата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 10/83)

## Член 169

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77, 55/77, 13/78, 36/78 и 39/78).

## Член 170

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-6777/1  
21 април 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација  
Вукашин Драгоевиќ, с р.

632.

Врз основа на член 81 став 2 и член 84 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ДЕТЕРГЕНТИ ВО ФОРМА НА ПРАШОК ЗА ПЕРЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД ТЕКСТИЛ

1. Детергент во форма на прашок за перење предмети од текстил (во натамошниот текст детергент) може да се пушта во промет на единствениот југословенски пазар само во оригинално пакување.

Под оригинално пакување, во смисла на оваа наредба, се подразбира детергент запакуван пред неговото пуштање во промет во картонски кутии, вреќи од пластични маси или од повеќеслојна натронхартија, на начин со кој е обезбедено содржината на пакувањето да не може да се измени, потроши, односно употреби без отворање или оштетување на пакувањето, со цел така запакуваниот производ да му биде понуден на непосредниот потрошувач

2. Детергентот мора да биде деклариран.

Декларацијата содржи.

1) фирма, односно назив и седиште или регистриран знак на производителот,

2) назив на производот и негово трговско име,

3) податок за нето-масата на содржината на оригиналното пакување, изразена во единици маса,

4) податоци за намената на производот со оглед на начинот на перење,

5) податоци за намената на производот со оглед на видот и суровинскиот состав на текстилните производи,

6) упатство за перење на бојосани предмети од текстил со оглед на постојаноста на бојата,

7) податоци за количината на детергентот во употреба и за температурата на перењето,

8) посебни упатства за употребата со оглед на начинот на перење, капацитетот на машината за перење алишта, тврдоста на водата и сл.,

9) предупредувања на можните опасности при употребата,

10) податоци за начинот на чување на детергентот.

3. Детергентот го декларира производителот односно увозникот.

Декларацијата мора да биде отпечатена на оригиналното пакување или налепницата. односно на прирзокот или приложена во оригиналното пакување така што пропишаните податоци и упатства да се лесно уочливи, читливи и за купувачот разбирливи.

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на дванаесет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-7756/1  
12 мај 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

633.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ДЕТЕРГЕНТИ ЗА МАШИНСКО И РАЧНО ПЕРЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД ТЕКСТИЛ

1. Производителска спецификација донесуваат организациите на здружен труд за детергенти во форма на прашок за машинско и рачно перење, на предмети од текстил и тоа за детергенти за машинско перење до 95°C, детергенти за машинско перење до 60°C, детергенти за предперење, детергенти за рачно перење до 95°C и специјални детергенти наменети за перење свила, волна и сл. (во натамошниот текст: детергенти).

2. Производителската спецификација од точка 1 на оваа наредба содржи.

а) податоци за составот на детергентот, и тоа за:

1) содржина на површинските активни материји по типови, во % (m/m);

2) содржина и тип на средствата за смекнување на водата (градителот на комплексот), во % (m/m);

3) содржина и тип на средствата за белење во % (m/m),

4) содржина и тип на оптичките белила во % (m/m),

5) содржина и тип на средствата за спречување на повторно таложење на нечистотиите при перењето, во % (m/m);

6) содржина и тип на средствата за авиважа, во % (m/m);

7) содржина и тип на регулаторот на пената, во % (m/m);

8) содржина и тип на стабилизаторот, во % (m/m),

9) содржина и тип на ензимот, во % (m/m);

10) други податоци, во % (m/m);

б) податоци за физичко-хемиските особини на детергентот, и тоа за

1) содржина на површинските активни материји, во % (m/m),

2) содржина на слободните алкалии (како NaOH), во % (m/m),

3) содржина на вкупните фосфати (како P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), во % (m/m);

4) содржина на силикатите (како SiO<sub>2</sub>), во % (m/m),

5) содржина на активниот кислород од пер-соли во % (m/m);

6) pH-вредностите на растворот на концентрацијата во 10 g/l во дестилирана вода;

7) содржина на влагата и на испарливите материји на 105°C, во % (m/m);

8) привидна зафатнинска маса, во g/ml,

9) гранулометрискиот состав, во % (m/m);

10) ензимна активност во соодветни единици;

в) податоци за методите за земање мостри и испитувања кои производителот ќе ги користи во производството при испитувањето на физичко-хемиските особини на детергентот и при испитувањето на нивното дејство на предметите од текстил;

г) податоци за намената на детергентите, со оглед на видот и суровинскиот состав, на постојаноста на бојата на текстилните предмети и на начинот на перење,

д) податоци за дозирањето на детергентите, зависно од тврдоста на водата што се употребува за перење,

3. Во евиденцијата за производителската спецификација, која се води во организацијата на здружен труд што је донела производителската спецификација, се внесуваат податоците за:

1) фирмата, односно називот на организацијата на здружен труд што ја донела производителската спецификација;

2) називот на детергентот и неговото трговско име,

3) бројот и датумот на донесувањето на производителската спецификација,

4) бројот и датумот на извештајот за извршеното лабораториско испитување на дејството на детергентот и за неговите физичко-хемиски особини од точка 2 одредба под б) на оваа наредба;

5) датумот на почетокот на производството на детергентот според производителската спецификација

4 Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-7755/1  
12 мај 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевик, с р

## 634.

Врз основа на член 56 ст 1 до 4, член 58 ст. 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ ШИШИЊА ЗА ПРОПАН-БУТАН ГАС, СО ВЕНТИЛИ

1. На задолжително атестирање подлежат заварени челични шишиња со вентил кои се полнат со пропан, бутен и со мешаница на пропан и бутен за полнење од 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25 и 35 kg, наменети за повторно полнење (во понатамошниот текст: шишиња)

2. Постапката за атестирање на шишињата од точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин:

1) за производи од домашно производство се атестира типот на производот, со контрола на сообразноста на производот од пазарот и од производството;

2) за производи од увоз се атестираат сите типови производи од исто потекло

Под тип на шише, во смисла на оваа наредба, се подразбира шише од исто конструктивно решение, со исти мери и со исто полнење, со соодветен вентил.

3. На испитување подлежат следните карактеристики на квалитетот на шишињата од точка 1 на оваа наредба

- 1) формата, мерките, масата и волуменот;
- 2) издржливоста на температурни промени,
- 3) трајноста на вентилот на шишето;
- 4) цврстината;
- 5) непропустливоста.

4. Карактеристиките на квалитетот на шишињата од точка 1 на оваа наредба се утврдени, и тоа:

1) формата, мерите, масата и волуменот — според југословенските стандарди JUS M Z2 510 — Челични садови за течни гасови. Заварени челични шишиња за пропан-бутан за полнење од 5 и 10 kg, JUS M Z2 511 — Челични шишиња за течни гасови. Заварени челични шишиња за пропан-бутан за полнење од 15, 25 и 35 kg, JUS M Z2 515 — Челични садови за течни гасови. Заварени челични шишиња за пропан-бутан за полнење од 1, 2 и 3 kg;

2) издржливоста на температурни промени — според југословенскиот стандард JUS M C5 390 — Вентили за садови за компримирани гасови. Вентили за шишиња за течни гасови пропан-бутан. Технички прописи за изработка и испорака,

3) трајноста на вентилот на шишето — според југословенскиот стандард JUS M C5 390 — Вентили за садови за компримирани гасови. Вентили за шишиња за течни гасови пропан-бутан. Технички прописи за изработка и испорака,

4) цврстината — според југословенскиот стандард JUS M Z2 510 — Челични садови за течни гасови. Заварени челични шишиња за пропан-бутан за полнење од 5 и 10 kg,

5) непропустливоста — не е дозволено пропуштање под условите за испитување утврдени во точка 5 под б) од оваа наредба

5 Карактеристиките на квалитетот на шишињата од точка 1 на оваа наредба се испитуваат на следниот начин

1) формата мерките, масата и волуменот — според југословенските стандарди JUS M Z2 510 — Челични садови за течни гасови. Заварени челични шишиња за пропан-бутан за полнење од 5 и 10 kg, JUS M Z2 511 — Челични садови за течни гасови. Заварени челични шишиња за пропан-бутан за полнење од 15, 25, 35 kg, JUS M Z2 515 — Челични садови за течни гасови. Заварени челични шишиња за пропан-бутан за полнење од 1, 2 и 3 kg,

2) издржливоста на температурни промени (на склопот шише-вентил) — според југословенскиот стандард JUS M C5 390 — Вентили за садови за компримирани гасови. Вентили за шишиња за течни гасови пропан-бутан. Технички прописи за изработка и испорака, t. 5 335 и t. 5 336,

3) трајноста на вентилот на шишето — според југословенскиот стандард JUS M C5 390 — Вентили за садови за компримирани гасови. Вентили за шишиња за течни гасови пропан-бутан. Технички прописи за изработка и испорака;

4) цврстината со притисок на течност со најниска вредност на испитниот притисок на составниот дел,

5) непропустливоста — шишето се полни со неутрален гас до највисокиот работен притисок (со преземање на сите мерки за заштита на работниците и околината) и се нурнува во вода, чија температура е +5°C до +40°C, најпрвин со затворен вентил и без заштитна навртка, а потоа со отворен вентил и со заштитна навртка. Во текот на испитувањето во време од 2 минути, во ниеден случај не смеат да се појават меурчиња како знак дека шишето тече

6) Извадоците за испитување заради задолжително атестирање на шишињата од точка 1 на оваа наредба се земаат на следниот начин:

1) за домашни производи — во рамките на секој тип шише за испитување на типот се земаат два извадока, а за контрола на сообразноста — еден извадок.

2) за производи од увоз — во рамките на секој тип шише од исто потекло за испитување на типот се земаат два извадока, а за контрола на сообразноста — на секој илјада шишиња се зема еден из-



вадок Ако испораката е помала од илјада шишиња за контрола на сообразноста се зема исто така еден извадок

Извадоците ги зема организацијата овластена за атестирање За земање извадоци се составува записник кој содржи податоци за: називот на производителот односно увозникот, називот на производот, бројот на извадоците, ознаките на извадоците, местото и датумот на земањето извадоци Записникот го потпишуваат претставници на производителот односно увозникот и организацијата овластена за атестирање

Организацијата овластена за атестирање е должна, по извршеното испитување, да му ги врати извадоците на производителот односно увозникот.

7 Извештајот за испитување на шишињата од точка 1 на оваа наредба содржи податоци за карактеристиките на квалитетот утврдени во точка 4 од оваа наредба

За шишињата што се увезуваат, како податоци за испорака се наведуваат називот на производот, видот и типот на производот, производителот, увозникот односно застапникот на странска фирма, потеклото, бројот и датумот на фактурата, местото и датумот на втасувањето и количината

8 За шишињата од точка 1 на оваа наредба, за кои се испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата овластена за атестирање издава атест, кој кој се прилага извештај за испитување во три примероци, од кои едниот примерок му се доставува на подносителот на барањето за атестирање другиот на Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува организацијата овластена за атестирање

Рокот на важењето на атестот за шишињата од точка 1 на оваа наредба е пет години, ако со контролно испитување се утврди дека производителите се сообразни со атестираниот тип

Се смета дека производот има важечки атест без оглед на датумот на продажбата, ако е произведен во рокот на важењето на атестот

9 Шишињата за кои е издаден атест производителот односно увозникот ги означува со атестен знак

Атестениот знак се втиснува на местото покрај техничките податоци за шишето Изгледот на атестениот знак е утврден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр 4/79 и 31/81), а големината „В“ од точка 4 на таа наредба мора да изнесува најмалку 10 mm Под атестниот знак се запишуваат две буквени и две бројни ознаки Буквените ознаки се однесуваат на групата и подгрупата југословенски стандарди на кои припаѓаат шишињата (MZ), а бројните ознаки претставуваат шифра на организацијата овластена за атестирање.

10 Контрола на сообразноста на челичните шишиња за пропан-бутан гас, со вентил од понатамошното производство, со атестираниот тип се врши за домашни производи еднаш годишно а за производи од увоз — на секои илјада шишиња од исто потекло,

Како карактеристика на шишињата за контрола на сообразноста се испитува непроницаливоста

Карактеристиките од став 2 на оваа точка, методите на испитувањето и постапката при земањето на извадоци се утврдени во точ 4 до 6 на оваа наредба

Ако резултатите од испитувањето се негативни, испитувањето се повторува на пет извадоци. Ако и при повторното испитување не се добијат позитивни резултати, се одзема атестот за дадениот тип производ

Извештајот за контрола на сообразноста на шишињата од точка 1 на оваа наредба со атестираниот тип, се издава на образецот на Сојузниот завод за стандардизација, на начинот утврден во точка 7 на оваа наредба.

11 За атестирање на шишињата од точка 1 на оваа наредба може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на опременоста и стручните квалификации на работниците ги исполнува следните услови

а) располага со долунаведената опрема, и тоа:

1) прецизна вага, со опсег од 0 до 100 kg и со точност на мерењето од 100 g;

2) подвижно мерило, со опсег од 0 до 1000 mm, со точност на мерењето од 0,2 mm,

3) комори за греење и ладење, со опсег од  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ ,

4) уред за отворање и затворање со вграден бројач и со можност за мерење на крајниот обртен момент на затворањето, според JUS M C5 390,

5) уред за испитување со притисок,

6) манометар со опсег на мерењето од 0 до 40 bar, со приклучок (трикрака славина и сл. поради можност за поставување контролен манометар) со класа на точност 1,6,

7) уред за остварување на постепен натпритисок во шишето,

8) капа за нуркање на шишиња,

б) располага со работници за работи на атестирањето што ги имаат следните стручни квалификации, и тоа:

1) висока стручна подготовка — техничка насока, со најмалку пет години работно искуство на работи за испитување од областа на садови под притисок — ако е во прашање работник кој раководе со испитувањето,

2) средна подготовка — техничка струка, со најмалку пет години работно искуство на работи за испитувањето од областа на садови под притисок — ако се во прашање работници кои непосредно ги изведуваат испитувањата.

12 Организацијата на здружен труд овластена за атестирање е должна да изврши атестирање и контрола на сообразноста на производот со атестираниот тип во рок од 30 дена од денот на земањето на извадоците за атестирање.

13 Оваа наредба влегува во сила по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 32-10290/1-83  
22 јуни 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с р.

635.

Врз основа на член 43 од Законот за основите на општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 68/81), учесниците во работата на Советот на општествениот систем на информирање на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Советот од 7 септември 1983 година, донесе

## ДЕЛОВНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

### 1. Основни одредби

#### Член 1

Задачите утврдени со Законот за основите на општествениот систем на информирањето и за ин-

формациониот систем на федерацијата (во натамошниот текст: Законот) Советот на општествениот систем на информирање на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Советот) ги врши на седници

#### Член 2

Согласно со член 41 од Законот, Советот разгледува прашања од областа на општествениот систем на информирање, а особено прашања што се однесуваат на:

- 1) следење на состојбата во областа на општествениот систем на информирање,
  - 2) уредување на основите на општествениот систем на информирање и на информациониот систем на федерацијата;
  - 3) воспоставување и спроведување општествен надзор над остварувањето и функционирањето на општествениот систем на информирање,
  - 4) политика на развојот на информациониот систем на федерацијата и планови и програми за развој на општествениот систем на информирање, како и на спроведување на таа политика и остварување на тие планови и програми,
  - 5) усогласување на плановите и програмите за работа и развој и координација на работата на информациониите служби на информациониот систем на федерацијата;
  - 6) подготвување и усогласување на предлози за утврдување на програми на статистичките и други истражувања од интерес за целата земја,
  - 7) рационално и ефикасно, хоризонтално и вертикално поврзување на информациониите системи на субјектите на општествениот систем на информирање,
  - 8) предлози на прописи за стандардите на општествениот систем на информирање,
  - 9) техничко-технолошко единство на општествениот систем на информирање,
  - 10) квалитет на податоците и информациите на информациониите служби односно на информациониите системи во рамките на општествениот систем на информирање,
- Советот разгледува и други прашања од областа на општествениот систем на информирање.

#### Член 3

Секој учесник во работата на Советот има право да предложи разгледување на определено прашање на седница на Советот.

Органите, организациите и заедниците, кои не учествуваат во работата на Советот, работните луѓе и граѓаните можат, преку одделен учесник во работата на Советот или непосредно на Советот да покренат иницијатива за разгледување на определено прашање на седница на Советот.

Ако предлагачот предложи определена тема за седница на Советот, должен е накратко да ја дефинира темата и да ја образложи нејзината содржина

#### Член 4

Советот остварува соработка со советите на општествениот систем на информирање во републиките и автономните покраини

#### Член 5

Учесниците во работата на Советот определуваат за свои членови во Советот познавачи од областа на општествениот систем на информирање, како и претставници на научни, културни и други институции и организации

Мандатот на членовите на Советот го определуваат учесниците во работата на Советот. Членовите на Советот можат да предслат свои заменици во договор со органот односно организацијата што го делегирале делегатот.

#### Член 6

Разгледувањето на определени прашања на седница на Советот се врши, по правило, врз основа на претходни консултации во соодветни органи, односно тела на учесниците во работата на Советот, а по потреба, се обезбедува претходна стручна или научна подготовка.

#### Член 7

Учесниците во работата на Советот, заради подготвување седница на Советот и заради вршење на други работи што овозможуваат успешна работа на Советот, остваруваат различни форми на соработка со соодветните органи и организации

#### Член 8

Работата на Советот е јавна.

Советот ја известува на погоден начин јавноста за програмата и резултатите од својата работа

Претставници на печатот и на други средства на јавно информирање присуствуваат на седници на Советот заради известување на јавноста за работата на Советот односно за прашањата што се разгледуваат на седницата.

Заради навремено запознавање на претставниците на јавното информирање со прашањата што се разгледуваат на седницата на Советот, материјалот за седницата му се доставува на Сојузниот секретаријат за информации, освен ако не е означен како државна тајна, воена тајна или друг материјал за интерна употреба (строго доверливо и др).

#### Член 9

Советот може да реши одделни или сите прашања да ги разгледува на седница без присуство на јавноста, ако тоа го бараат интересите на безбедноста или одбраната на земјата или други општествени интереси

#### Член 10

За прашања што ги разгледувал на седница без присуство на јавноста, Советот може да дава соопштенија за печатот и за други средства за јавно информирање.

## II. Програми за работа на Советот

#### Член 11

Заради остварување на своите функции односно извршување на задачите за кои е надлежен, Советот ја утврдува рамковната програма на својата работа (во натамошниот текст: програма за работа).

При изработката на програмата за работа Советот поаѓа од предлозите што ги даваат учесниците во работата на Советот и од иницијативите што ги даваат органите, организациите и заедниците и работните луѓе и граѓаните

#### Член 12

Програмата за работа се утврдува за период од една година и за подолг временски период.

Советот ја утврдува динамиката на остварувањето на едногодишната програма за работа односно приоритетот на разгледувањето на определени прашања.

#### Член 13

Програмата за работа содржи особено:

- 1) прашања што Советот ќе ги разгледува во периодот за кој се донесува програмата,
- 2) носителите на стручните работи за подготвување на одделни материјали утврдени со програмата за работа,
- 3) ориентациони рокови во кои одделни прашања ќе се разгледуваат;

4) кратко образложение на потребата од разгледување на одделни теми.

Советот може да разгледува и прашања што не се содржани во програмата за работа, а му се упатени на Советот во смисла на член 3 од овој деловник, ако оцени дека е неопходно за тие прашања на седница на Советот да се извршат пошироки консултации и да се утврдат заедничките определби

#### Член 14

Нацртот на програмата за работа им се доставува на членовите на Советот, на учесниците во работата на Советот и на заинтересираните органи и организации, заради давање мислења, предлози и сугестии

Врз основа на мислењата, предлозите и сугестиите од став 1 на овој член Советот го утврдува предлогот на програмата за работа

#### Член 15

Програмата за работа им се доставува на членовите на Советот, на учесниците во работата на Советот и на заинтересираните органи, организации и заедници, како и на јавните гласила ако тоа го реши Советот.

### III. Подготвување седници на Советот

#### Член 16

Разгледувањето на прашањата на седниците на Советот се врши врз основа на претходно подготвен и доставен материјал

Предлагачот односно иницијаторот на разгледувањето на определено прашање на седница на Советот, може, кога предлага вклучување во програмата за работа, да преземе обврска дека ќе обезбеди подготвување на потребниот материјал за тоа прашање за седница на Советот или да му предложи на Советот кој орган односно организација треба да го подготви материјалот

Претходното подготвување на материјалот треба така да се организира што во него, зависно од својот интерес, да можат навремено да се вклучат заинтересираните органи и организации во федерацијата, републиките и автономните покраини.

#### Член 17

Кога ќе оцени дека тоа е целесобразно, Советот формира работни тела заради проучување и разгледување на одделни прашања и заради подготвување на материјалите односно мислењата и предлозите за седница на Советот

Составот на работните тела го утврдува Советот, во зависност од природата на работната задача

Во работното тело на Советот можат да се ангажираат претставници на организациите на здружен труд, на научни и други институции, органи и организации.

Со актот за формирање на работниот тело од став 1 на овој член се утврдуваат задачите на работното тело, начинот на работа, средствата за нивна работа и роковите за извршување на задачите

#### Член 18

Материјалот што се подготвува за седница на Советот содржи, по правило, основни прашања за кои треба да се изврши размена на мислења на седница на Советот, краток приказ на состојбата или на содржината на поставеното прашање, предлози за соодветни решенија на отворените прашања од начелен карактер со образложение, евентуално и во алтернативи, како и приказ на последните што произлегуваат од различните решенија.

Во подготовката на материјалот за седницата на Советот учествуваат соодветните информативни служби

Кон основниот материјал за седницата на Советот може да се приложи поширока документација (интегрален законски текст, информација, анализа и сл.) која може да послужи за поцелосно согледување на односното прашање

Ако материјалот има обем поголем од 15 страници, кон материјалот се дава резиме.

#### Член 19

Подготвените материјали за седницата на Советот им се доставуваат, во договорен број примероци, на членовите на Советот и на учесниците во работата на Советот, заради претходни консултации, и тоа 15 дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот на која тој материјал ќе се разгледува

Учесниците во работата на Советот можат пред седницата на Советот да достават кратки писмени извештаи од седниците на кои претходно се разгледувани определени прашања, заради навремено упатување до членовите на Советот и до учесниците на седницата на Советот

Кога поради итност е неопходно на седницата на Советот што побргу да се земат соодветни ставови за некои прашања, материјалот може да биде доставен во рок пократок од рокот од став 1 на овој член.

#### Член 20

На членовите на Советот, освен материјалите за седницата, им се доставуваат и материјали што би можеле да бидат од корист за информирање на членовите на Советот.

#### Член 21

Предлагачот на материјалот, или телото што подготвува определени материјали за седницата на Советот, или претседателот на Советот, кога ќе оцени дека тоа е од значење за заштитата на определен општествен интерес, го утврдуваат соодветниот вид и степен на неговата доверливост

Советот може, пред разгледувањето на материјалот од став 1 на овој член, повторно да ја разгледа оцената на доверливоста и да ја промени.

#### Член 22

Дневниот ред на седницата на Советот на која се разгледуваат прашања од програмата за работа го предлага претседателот на Советот водејќи сметка за задачите и роковите утврдени со програмата за работа. Претседателот на Советот го предлага дневниот ред и кога се разгледуваат предлози и иницијативи на учесниците во работата на Советот што ќе се предвидени со програмата за работа.

#### Член 23

Седницата на Советот ја свикнува претседателот на Советот, по сопствена иницијатива или на предлог од еден или повеќе членови на Советот.

#### Член 24

Известувањето за свикнување на седница на Советот се доставува до членовите на Советот и до соодветните републички односно покраински совети, како и до други субјекти што ќе ги определи претседателот на Советот

#### Член 25

Покана за седницата на Советот и материјалите за седницата, се доставуваат до раководителот на работното тело на Советот што ги подготвило материјалите за седницата на Советот и до членовите на работното тело.

Покана за седницата на Советот, заради учество во работата на Советот по определено прашање, и соодветните материјали се доставуваат и до функционерот кој раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација, ако на дневен ред се прашања што спаѓаат во делокругот на органот односно организацијата со која раководи.

На седницата можат да се повикаат и претставници на научни и стручни организации и заедници кои не се учесници во работата на Советот, како и општествено-политички, научни, стручни и јавни работници.

#### IV. Седници на Советот и утврдување на мислења и предлози на седницата на Советот

##### Член 26

Советот може да работи ако на седницата присуствува мнозинство од членовите на Советот односно на нивните заменици

Седницата на Советот почнува со утврдување на дневниот ред

Зависно од карактерот на темите што се на дневен ред и од други околности, Советот, на предлог од претседателот на Советот, може пред преминувањето на дневниот ред, да го утврди начинот на работа и другите околности од значење за рационална и ефикасна работа.

##### Член 27

На седниците на Советот се води дискусија за сите прашања што се на дневен ред односно се даваат мислења, се донесуваат препораки и заземаат ставови и се покренуваат иницијативи

Мислењата, препораките ставовите и иницијативите Советот ги утврдува со мнозинство на гласови на присутните членови и тие можат да се верификуваат на истата седница

##### Член 28

На почетокот на расправата за секоја точка од дневниот ред предлагачот или подносителот на материјалот може да даде уводни забелешки, односно дополнителни образложенија за отворените прашања од начелен карактер и за предлозите за кои е погрешно изјаснување на Советот

##### Член 29

Претседателот на Советот е должен да ги запознае присутните на седницата на Советот со содржината на предлозите и мислењата што, во врска со прашањата од дневниот ред на седницата на Советот, се доставени во писмена форма пред седницата на Советот.

##### Член 30

Кога ќе утврди дека нема повеќе говорници по определено прашање, претседателот на Советот е должен да констатира дали постојат единствени мислења и ставови, или дека се изнесени различни мислења и ставови.

##### Член 31

За работата на седницата на Советот се води записник

Записникот ги содржи името на претседавачот на седницата, имињата на присутните, дневниот ред на седницата, имињата на учесниците во дискусијата, времето на траењето на седницата, како и утврдените предлози и мислења на Советот, ако Советот не заклучи за тоа да се подготви посебна информација

Членот или заменикот на членот на Советот, кој издвоил мислење за определено прашање, може да бара тоа мислење да се внесе во записникот, односно информацијата.

Записникот им се доставува на членовите на Советот и на учесниците во работата на Советот и се смета како верификуван доколку во рок од седум дена од денот на неговото доставување никој не стави забелешка.

##### Член 32

Текот на седницата на Советот, по правило, магнетофонски се снима или стенографира

Магнетофонската снимка односно стенографските белешки од седницата на Советот, претставуваат составен дел на записникот.

Магнетофонската снимка, односно стенографските белешки, се доставуваат до органите и организациите што учествуваат во работата на Советот, како и до работните тела што ќе работат врз реализација на ставовите на Советот, најдоцна пет дена по седницата на Советот.

##### Член 33

Советот може да покрене иницијатива за одржување заеднички седници со соодветните сојузни општествени совети, поаѓајќи од потребата за потполно согледување на прашањата што се предмет на заедничко разгледување

#### V. Претседател на Советот

##### Член 34

Претседателот на Советот го избира Советот по претходно извршена консултација со надлежното тело на Социјалистичкиот сојуз на работниот наред и со Комисијата за именувања на Собранието на СФРЈ

Иницијатива за избор на претседателот на Советот може да даде секој учесник во работата на Советот.

Мандатот на претседателот на Советот трае четири години.

Претседателот на Советот има права што, во согласност со Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и со Општествениот договор за основите и мерилата за усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата, ќе ги утврди Советот

##### Член 35

Претседателот на Советот

- 1) свикува седница на Советот;
- 2) предлага дневен ред на седницата на Советот,
- 3) претседава на седницата на Советот,
- 4) се грижи за остварување на програмата за работа,
- 5) се грижи за спроведувањето на заклучоците на Советот;
- 6) остварува претходни консултации со подносителите на уводни излагања за теми што се предмет на разгледување на седницата на Советот,
- 7) се грижи за остварување на принципот на јавност на работата на Советот

Претседателот на Советот врши и други задачи и работи што ќе му ги довери Советот

Во случај на спреченост на претседателот на Советот во текот на кратко време, работите на претседателот на Советот ги врши членот што ќе го определи Советот.

##### Член 36

Претседателот на Советот може да реши за одделни седници на Советот да се повикуваат претставници на соодветните сојузни органи, органи-



врди дека одредбите на тар бр 8 и 13 од член 18 на Законот за измени и дополненија на Законот за посебниот републички данок на промет на производи и надомести за услуги и за начинот на кој граѓаните и приватните правни лица вршат пресметка и плаќање на данокот на промет на производи и услуги не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав претседател на Судот Воислав Ракиќ, и судиите. Рамадан Враниќи, Милосав Стивовиќ Славко Кухар, Јаким Спиоровски, д-р Васил Гривчев, Иван Франко, Душан Штрбац, д-р Стана Гуккиќ-Делевиќ, д-р Александар Фиџа, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ и д-р Јосиф Трајковиќ.

У-бр 10/83  
13 јули 1983 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
**Воислав Ракиќ, с. р.**

## УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА КАМПУЧИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА КАМПУЧИЈА**

#### I

Се отповикува

Михајло Ломпар од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Кампучија

#### II

Се назначува

Исмет Рециќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Тајланд, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Кампучија со седиште во Банкок.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр 16  
9 септември 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
**Мика Шпиљак, с. р.**

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА**

#### I

Се отповикува

Бранко Коматина од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Социјалистичка Република Албанија

#### II

Се назначува

Милан Георгиевиќ, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Социјалистичка Република Албанија.

#### III

Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе го изврши овој указ

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш

У бр 17  
9 септември 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
**Мика Шпиљак, с. р.**

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став I во врска со член 415 ст 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78 и 21/82) Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет Милош Жужа, со 30 септември 1983 година, заради минување на друга должност.

С п. п. бр 990  
15 септември 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
**Звоне Драган, с. р.**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Месуд Бениќу, заради заминување на друга должност

С п п бр 1035  
15 септември 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с р

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Јанез Томинец, поради истекот на времето на кое е поставен

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С п п бр 1036  
15 септември 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с р

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се назначува Јован Вељковиќ, досегашен помошник на генералниот директор на Сојузниот за-

вод за општествено планирање, за помошник на генералниот директор на тој завод.

С п п, бр 1037  
15 септември 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с р

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се назначува д-р Милован Миковиќ, досегашен советник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање, за советник на генералниот директор на тој завод

С п п бр 1038  
15 септември 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с р

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Се разрешува од должноста помошник на директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод Милан Гавриќ, со 31 октомври 1983 година, заради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 декември 1983 година

С п п бр 1040  
15 септември 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с р

## СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
622. Закон за супергаранција за обврските на Југобанка — Здружена банка Белград, како на гарант по заемот што го одобри Европската инвестициона банка за делумно финансирање на III фаза од изградбата на 380 kV преносен систем на Југославија — — — — —	1477	629. Одлука за условите под кои лицата од член 79 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство можат да држат девизи во странство — — —	1482
623. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за спроведувањето на политиката на цените во 1983 година — — — — —	1478	630. Одлука за измена за Одлуката за производителската продажна цена за пченка од родот на 1983 година — — — — —	1482
624. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за снабденоста на единствениот југословенски пазар — — — — —	1479	631. Правилник за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста — — — — —	1482
625. Одлука за потврдување на Завршната сметка и на Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1982 година — — — — —	1480	632. Наредба за задолжително донесување на производителска спецификација за детергенти за машинско и рачно перење на предмети од текстил — — — — —	1499
626. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за финансирање на 36. светско првенство во пинг-понг, што е одржано 1981 година во Нови Сад — — — — —	1481	633. Наредба за пакување и декларирање на детергенти во форма на прашок за перење на предмети од текстил — — — — —	1499
627. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1481	634. Наредба за задолжително атестирање на челични шишиња за пропан-бутан гас, со вентил — — — — —	1500
628. Одлука за разрешување и избор на судија-поротник на Сојузниот суд — — — — —	1481	635. Деловник за работата на Советот на општествениот систем на информирање на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1501
		Одлука за оцена на Уставноста на тар бр 8 и 13 од член 18 на Законот за измени и дополненија на Законот за посебниот републички данок на промет на производи и надомести за услуги и за начинот на кој граѓаните и приватните правни лица вршат пресметка и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —	1505
		Укази — — — — —	1506
		Назначување и разрешување — — — — —	1506